



„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 23 јуни 1986
 Скопје
 Број 25 Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 250 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

364.

Врз основа на член 18 од Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Во член 3 став 1 од Одлуката за трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 25/84 и 33/85) се вршат следниве измени:

- Во точка 1 износот „360“ се заменува со „576“, а износот „450“ се заменува со износот „720“.
- Во точка 3 износот „150“ се заменува со износот „240“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-948/1
 19 јуни 1986 година
 Скопје

Потпретседател
 на Извршниот совет,
 Илија Филиповски, с. р.

365.

Врз основа на член 246-а од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/81, 50/82, 7/83, 5/85, 10/85) и на член 6 од Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 50/82, 38/83, 3/85, 16/85 и 44/85), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на еднаседметата седница одржана на 19 јуни 1986 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

I

Средствата издвоени на посебната републичка сметка 40100-637-7000016 — наменски средства за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи во општините и Републиката остварени во 1985 година и средствата што ќе се остварат во 1986 година во износ од 50.000.000 динари ќе се користат од органите за општествени приходи за следниве намени и тоа:

- | | |
|--|------------------|
| 1. За набавка на превозно средство на Управата за општествени приходи на општината Берово | 1.000.000 динари |
| 2. За набавка на компјутерска опрема на Управата за општествени приходи на општината Битола | 3.000.000 „ |
| 3. За набавка на опрема — машини за пишување и машини за сметање на Управата за општествени приходи на општината Дебар | 1.000.000 „ |
| 4. За изградба на работни простории на Управата за општествени приходи на општината Демир Хисар | 4.000.000 „ |
| 5. За отплата на ануитет за новоизпрадените работни простории на Управата за општествени приходи на општината Кавадарци | 2.000.000 „ |
| 6. За набавка на превозно средство на Управата за општествени приходи на општината Кратово | 1.000.000 „ |
| 7. За изградба на работни простории — учество на Управата за општествени приходи на општината Крива Паланка | 3.000.000 „ |
| 8. За набавка на опрема и канцелариски инвентар на Управата за општествени приходи на општината Крушево | 1.000.000 „ |
| 9. За набавка на превозно средство на Управата за општествени приходи на општината Куманово | 2.000.000 „ |
| 10. За адаптација на работните простории на Управата за општествени приходи на општината Неготино | 1.000.000 „ |
| 11. За набавка на книговодствена машина на Управата за општествени приходи на општината Прилеп | 3.000.000 „ |
| 12. За набавка на опрема — машина за пишување и сметање на Управата за општествени приходи на општината Пробиштип | 1.000.000 „ |
| 13. За набавка на опрема — машини за сметање и пишување на Управата за општествени приходи на општината Ресен | 1.000.000 „ |
| 14. За набавка на компјутерска опрема на Управата за општествени приходи на град Скопје | 20.000.000 „ |
| 15. За набавка на превозно средство и телефонска централа — учество на Управата за општествени приходи на општината Струга | 2.000.000 „ |
| 16. За набавка на компјутерска опрема на Управата за општествени приходи на општината Тетово | 3.000.000 „ |

17. За организирање на стручни советувања и семинари за вработените работници во општите сопствени приходи во општините на Републиката — Управа за приходи — Скопје 1.000.000 „

II

Средствата определени во дел I од оваа програма можат да се користат исклучиво за определената намена според соодветна документација.

Определените средства се даваат без обврска за враќање.

III

Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа програма според динамиката на приливот на средствата на сметката.

IV

Стручните и административно-техничките работи за извршување на програмата ќе ги врши Републичкиот секретаријат за финансии.

V

Оваа програма влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1026/1
19 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Илија Филиповски, с. р.

366.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА последниот став на страна 3 од Методологијата за вреднување на работите и работните задачи и придонесот на работниците, составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, заедничка потрошувачка и други лични примања на работниците во Работната заедница Деловна Единица Филијала — Скопје на Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ во Скопје, донесен со референдум на 12 мај 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Деловната единица Филијала Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, одредбата од оспорената Методологија на страна 3 во последниот став е противуставна и незаконита затоа што во неа е предвидено по основот сложеност на работите и работните задачи бројот на бодовите да се зголеми за знаење на странски јазик за 2,5%, за академски степен специјалист за 5%, за академски степен магистер за 10% и за научен степен доктор на науки за 20%, иако тоа знаење и тие степени во Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи не се предвидени како услови за нивно вршење.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената Методологија се утврдени сложеноста, раководењето, одлучувањето, одговорноста, напрегнувањето и условите за работа како основи за распределба на личните доходи. Во рамките на овие основи се пред-

видени повеќе интензитети и степени за кои се определени бодови. На страна 3 од оспорената Методологија во последниот став е предвидено по основот сложеност на работите и работните задачи бројот на бодовите да се зголеми за знаење на странски јазик за 2,5%, за академски степен специјалист за 5%, за академски степен магистер за 10% и за научен степен доктор на науки за 20%. Исто така, Судот утврди дека знаењето на странски јазик и означените степени во Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи не се предвидени како услови за нивно вршење.

5. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд е предвидено на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со овојот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во член 129 став 3 од истиот Закон е предвидено придонесот на работникот во работата да се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работите, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работите, квалитетот на остварените резултати, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Со оглед на тоа што со оспорената Методологија е предвидено личниот доход на работникот да се зголемува за знаење на странски јазик, академски степен специјалист, академски степен магистер и научен степен доктор на науки и што тие, од своја страна, не претставуваат услови за извршување на работите и работните задачи, Судот утврди дека последниот став на страна 3 од оспорената Методологија не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во опротивност со член 126 став 1 и член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 4/86
5 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

367.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на седницата од 12 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 57 од Правилникот за основите и мерилата при стекнување и распоредување на доходот и чистиот доход, распределба на средствата за лични доходи и средствата за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Автотранспортната организација на здружен труд „Полет“ во Тетово со референдум одржан на 18 декември 1978 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 56 од Правилникот означен во точката 1 од ова решение.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Тетово, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 56 и 57 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука.

Според наводите во предлогот, оспорените членови од Правилникот не се во согласност со уставното начело на економска и социјална сигурност на работниците во вршењето на работите и работните задачи и уставното начело на заемност и солидарност. Притоа, во предлогот, се наведува дека му е спротивно на наведените начела намалувањето на личниот доход во случај кога работникот без своја вина не може да ги врши своите работи и работни задачи. Во вакво случај кога работникот останува без работа без своја вина тој треба да се распореди да врши други работи и работни задачи.

5. Судот на јавната расправа утврди дека во член 56 од означениот Правилник е предвидено најнискиот личен доход за полно работно време не може да биде понизок од 70% од просечниот личен доход во СР Македонија во претходната година. Според член 57, пак, од Правилникот најнискиот личен доход се исплатува во случај на прекин и застој на работа. На работниците им следува личен доход за тековен труд за време на прекин и застој на работа кои настанале од објективни причини. Под прекин на работа се подразбираат прекини кои настанале поради: елементарни непогоди; атмосферски падавани; и други влијанија кои произлегуваат од виша сила. Под застој, пак, во работата се подразбираат застоите кои настанале поради: дефект на моторното возило; дефект на машината (борајдјата); недостиг односно немање материјали и суровини; и немање на работа (привремен технолошки вишок).

6. Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и споганисувањето со општествени средства како со свој и општествен минал труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација во согласност со начелото на распределба според трудот.

Од друга страна, според членовите 134 и 135 од Законот за здружениот труд, работникот има право на личен доход по основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и тоа во текот на годината како аконтација на личниот доход, а коначната пресметка на личниот доход се врши при утврдувањето на завршната сметка според неговиот придонес во работата без оглед на времето што во текот на годината работникот го поминал на работа.

Врз основа на изнесеното, кога работникот од објективни причини е спречен да ги извршува своите работи и работни задачи Судот смета дека тој согласно член 23 од Законот за работни односи треба по можност да се распореди на други работи и работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка, а во исклучителни случаи согласно член 24 од истиот Закон и на работи и работни задачи кои не одговараат на неговата стручна подготовка. Во вакви случаи работникот треба да прима аконтација на личниот доход, односно личен доход во висина на личниот доход што би го остварил кога би ја вршел својата работа и тоа според основите и мерилата утврдени во актот за распределба на средствата за лични доходи. Ова затоа што работникот без своја вина е спречен да ги врши работите и работните задачи за кои засновал работен однос и затоа што тој во текот на месецот односно годината прима аконтација на личниот доход, а коначната пресметка на личниот доход се врши на крајот од годината со завршната сметка и тоа според неговиот придонес во работата независно од времето што поминал на работа.

Со оглед на тоа Судот утврди дека на работникот не може да му се намалува аконтацијата на личниот доход во случај кога тој од објективни причини не може да ги врши неговите работи и работни

задачи туку врши други работи и работни задачи и дека таквоо намалување не е во согласност со уставното начело на економска и социјална сигурност на работникот во вршењето на работите и работните задачи и уставното начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека член 57 од Правилникот не е во согласност со означените одредби од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

7. Што се однесува до оспорениот член 56 од Правилникот, Судот утврди дека тој не е во согласност со Уставот и законот. Ова затоа што согласно член 23 од Уставот на СР Македонија и член 126 од Законот за здружениот труд, е самоуправно право на работниците во основната организација на здружениот труд, покрај основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, да утврдат и најнизок личен доход.

Со оглед на тоа, Судот не најде основ за натамошно водење на постапката за оценување уставноста и законитоста на член 56 од Правилникот и одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 258/85

12 март 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

368.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и распоредување на работите и работните задачи во Музејот на град Скопје, донесен со референдум на 8 јули 1985 година, во деловите во кои се утврдени условите за извршување на работите и работните задачи на виш кустос и кустос-советник во историското, археолошкото, етнолошкото и одделението за современа уметност, како и на виш конзерватор — архитект, конзерватор — советник архитект и конзерватор — советник сликар.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Музејот на Град Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива со решение У. бр. 37/86 од 12 февруари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот Правилник со Законот за музејска дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79) и Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73).

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот Правилник е предвидено работните задачи на вишните кустоси и вишните конзерватори означени во точката 1 на оваа одлука, да можат да ги извршуваат лицата што имаат висока стручна подготовка од соодветната област и да се избрани во тоа звање или да се магистри на науки од истата област.

Понатаму, во Правилникот е предвидено работните задачи на означените кустоси — советници и конзерватори — советници да можат да ги извршуваат лица што имаат завршено високо образование од соодветната област и да се избрани во тоа звање или да се доктори на науки од истата област.

5. Според член 31 и 32 од Законот за музејската дејност и член 70 и 72 од Законот за заштита на спомениците на културата, отручните работи во областа на музејската дејност, односно во областа на заштитата на спомениците на културата ги вршат, меѓу другото, и вишите кустоси и кустосите советници, односно вишите конзерватори и конзерваторите советници избрани во тие звања под услови и на начин утврдени во овие закони. Притоа, со самоуправниот општ акт не можат да се определуваат условите и начинот за избор на овие звања, туку може да се определи видот на високото образование во зависност од потребите на организацијата.

Според тоа, кога со самоуправниот општ акт се утврдени работи и работни задачи на виш кустос и кустос — советник, односно виш конзерватор и конзерватор — советник, нив може да ги извршуваат само лицата кои, во согласност со Законот, се избрани во тие звања.

Со оглед на тоа што во означениот Правилник е предвидено означените работи и работни задачи на виш кустос и кустос — советник и виш конзерватор и конзерватор советник да можат да ги извршуваат и лица кои не се избрани во тие звања, туку имаат само академски степен магистер или доктор на науки, Судот утврди дека означените одредби од Правилникот не се во согласност со член 31 и 32 од Законот за музејската дејност и 70 и 72 од Законот за заштита на спомениците на културата.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр 37/86

19 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

369.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за јочовите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 март 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за регулирање на односите од станбената област на Основната организација на здружениот труд „Депласт“ — Фабрика за производство на пластични маси, ПВЦ столарија и декоративни лајсни во Дебар во состав на Работната организација Хемиско-електро-металуршки комбинат „Југохром“ во Јегуновце, донесен од Работничкиот совет на седницата од 24 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти

Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Дебар пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување на уставноста и законноста на член 31 став 2 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот Правилник е противуставен и незаконит затоа што го донел работничкиот совет, а не работниците со референдум. Членот 31 став 2, пак, од Правилникот се оспорува затоа што предвидува различно вреднување на работниот стаж во и вон Основната организација.

3. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник е донесен од работничкиот совет на основната организација, а не од работниците со референдум

Согласно член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците со референдум, покрај другото, одлучуваат за распределба на средствата за заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа што средствата од станбениот фонд се дел од средствата за

заедничка потрошувачка, согласно оваа законска одредба самоуправниот општ акт за распределба на станови треба да го донесат работниците со референдум.

Имајќи го предвид фактот дека оспорениот Правилник е донесен од работничкиот совет, а не од работниците со референдум, Судот оцени дека тоа е повредено нивно неопуливо право да одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, поради што овој Правилник е во опротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. Судот исто така утврди дека со член 31 став 1 од овој Правилник е предвидено за секоја година од вкупниот работен стаж работникот да добие по 1 бод, додека, пак, според став 2 од истиот член за секоја година проведена на работа во основната организација работникот добива уште по 1 бод.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства, работникот создава доход кој има општествен карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува и работен стаж, кој исто така има општествен карактер, без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации.

Согласно начелото на еднаквост утврдено во оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената положба и улога на човекот ја очигнуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законноста.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека различното вреднување на работниот стаж стекнат во и вон работната организација, претставува неоправдано привилегирање на оние работници кои работниот стаж го стекнале во организацијата, што не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 104/85

19 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

370.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 38 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците, донесена од работниците во Работната организација Индустија и сообраќај „Атом“ во Кочани, со референдум одржан на 21 август 1984 година и 27 септември 1985 година; и

б) член 98 став 1 точка 2 од Статутот донесен од работниците во означената Работна организација, со референдум одржан на 21 август 1984 година и 27 септември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општина Кочани, со предлог поднесен до Судот, поведе постапка за оценување

установата и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот, со оспорените членови од Спогодбата и Статутот како посебен услов за избор на раководен орган е предвидено кандидатот да има шест години работно искуство од кои најмалку пет години на раководно работно место. Подносителот на предлогот смета дека со предвидувањето на работното искуство на раководно место како посебен услов се овозможува за индивидуален раководен орган на Работната организација да биде именувано само лице кое има такво искуство, а не и лице кое ги исполнува останатите предвидени услови. Со што всушност се создава нееднаквост меѓу кандидатите, и се повредуваат начелото на еднаквост на праѓаните и на достапноста на секоја секоја работа и функција доколку ги исполнува предвидените услови.

4. На седницата Судот утврди дека во член 38 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба и член 98 став 1 точка 2 од Статутот е предвидено лицето кое конкурира за индивидуален раководен орган да има шест години работно искуство од кои најмалку пет на раководно работно место.

5. Според член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија на секој праѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 167 од Законот за здружениот труд и член 5 од Законот за работните односи, секој може слободно, равноправно и под еднакви услови, на начин утврден со Законот и со самоуправниот општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација. Со член 179 од Законот за здружениот труд е предвидена обврска за работниците со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос да ги уредат условите што работникот треба да ги исполнува за вршење на определени работи односно работни задачи, што во основната организација се вршат според нејзината дејност, природа, технологија и други услови на трудот. Најпосле, со член 7 од Законот за работни односи е предвидена можност како посе-

бен услов за засновање работен однос, за определени работи, односно работни задачи, работниците во основната организација да утврдат и работно искуство, кое за раководните и по сложеност и одговорност на нив слични работи и работни задачи не може да биде подолго од шест години, а за другите помалку сложени работи и работни задачи да не може да биде подолго од две години.

Од означените уставни и законски одредби произлегува дека работниците во основната организација на здружениот труд како посебен услов за вршење на определени работи и работни задачи може да го предвидат и работното искуство. Притоа, видот на работното искуство треба да се утврдува во зависност од потребите, процесот на трудот, условите за работа, степенот на сложеноста на работите и работните задачи, како и во зависност од одговорноста што се бара за нивното извршување. Меѓутоа, иако пропишувањето на работното искуство како посебен услов е самоуправно право, работниците со посебни овластувања и одговорности тоа не би можело да се пропишува како искуство на раководни должности, затоа што со таквото пропишување би се оневозможило на работи и работни задачи да работат и лица кои такво искуство немаат, со што таквите лица би се ставиле во нееднаква положба во однос на лицата кои имаат такво искуство.

Со оглед на тоа што во оспорените акти е предвидено лицето да има раководно работно искуство, Судот утврди дека означените членови од Самоуправната спогодба и Статутот не се во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа Одлука.

У. бр. 300/85

19 март 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

248.

Врз основа на член 81 од Законот за здравствената заштита и член 21 точка 4 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир во Здружена самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје на седницата одржана на 21 мај 1985 година, донесе

СТАТУТ

НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се регулираат меѓусебните односи и заеднички интереси на работниците, работните луѓе и праѓаните во областа на здравствената заштита утврдени со Самоуправната спогодба за здружување во Здружена самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје.

Член 2

Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје (во натамошниот текст: Здружена градска заедница) е основана со

здружување на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир (во натамошниот текст: општински заедници).

Член 3

Седиштето на Здружената градска заедница е во Скопје.

Член 4

Називот на Здружената градска заедница е: Здружена самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје.

Член 5

Здружената градска заедница има овој печат и штембил.

Печатот е тркалезен, а штембилот има правоаголна форма и на нив е напишан текстот: Здружена самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје.

Член 6

Здружената градска заедница е општествено правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Уставот, Законот, Самоуправната спогодба за здружување и со овој статут.

Здружената градска заедница во правниот промет со трети лица одговара со сите здружени средства за здравствена заштита.

Здружената градска заедница ја претставува претседателот, а ја застапува секретарот на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 7

Дејноста на Здружената градска заедница е од посебен општествен интерес.

Здружената градска заедница својата дејност ја врши во согласност со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница.

Член 8

Работата на Здружената градска заедница е јавна. Во Здружената градска заедница се обезбедува информирање на јавноста за работата на нејзините самоуправни органи, за прашањата кои се разгледуваат и за донесените одлуки.

Статутот и другите општи акти на Здружената градска заедница се објавуваат во согласност со Законот и одредбите на овој статут.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЗДРУЖЕНАТА ГРАДСКА ЗАЕДНИЦА

Член 9

Здружената градска заедница ги врши правата и должностите што и се доверени од општинските заедници и тоа:

1. ја утврдува политиката за развој на здравствената заштита на подрачјето на градот и донесува планови и програми за развој на здравствената заштита на подрачјето на градот;

2. утврдува единствено ниво и обем на права на здравствена заштита и еднакви услови за користење здравствена заштита на подрачјето на градот;

3. во рамките на здружените средства врз принципите на заемност и солидарност обезбедува материјални и други услови за уопластен развој на здравствената дејност и здравствената заштита во општините и градот;

4. утврдува цена на здравствените услуги како цена на програма или дејност односно услуги во консултативно-специјалистичката, болничка здравствена заштита, високодиференцирана амбулантно-поликлиничка и болничка здравствена заштита, здравствената заштита што ја обезбедуваат специјализирани здравствени организации, итната медицинска помош и домашното лекување, снабдувањето со лекови како и здравствената заштита надвор од подрачјето на Здружената градска заедница во СРМ и СФРЈ и преку Републичката заедница во странство;

5. утврдува права на лични надоместоци и тоа: право на надоместок на личен доход за време на спреченост за работа во случаи утврдени со Закон, право на надоместок на платни трошоци во врска со користење на здравствената заштита, право на надоместок на трошоци за закуп и посмртна помош и право на протетички и ортотички средства, санитарни справи, забно протетички средства, очни, слушни и други помагала;

6. утврдува планови и програми во областа на народната одбрана и ги остварува правата и обврските во таа област, во согласност со Законот и планот за одбрана на градот.

7. утврдува заеднички основи и мерила за стекнување на доход со слободна размена на трудот во областа на здравството во општините и градот;

8. утврдува единствени нормативи и стандарди и други услови под кои се укажува здравствената заштита;

9. утврдува единствени спручно-медицински критериуми за оценка на работната способност, како единствени основи за организација и работа при оценката за работната способност;

10. основа организации на здружен труд од здравството од заеднички интерес за градот и обезбедува средства и други услови за изградба и опремување на здравствени објекти и за таа намена ги здружува средствата со ООЗТ, со други самоуправни интересни заедници и други заинтересирани организации и заедници;

11. обезбедува услови за обавување на правно нормативните, аналитичко-плановите, финансиските, статистичките и другите работи од заеднички инте-

рес, како и стручните, административните и други работи во врска со работата на Здружената градска заедница;

12. остварува и други самоуправни права и заеднички потреби и интереси кои се утврдени со самоуправните спогодби за основање на општинските заедници, со оваа спогодба и со други самоуправни спогодби склучени во рамките на Здружената градска заедница.

Здружената градска заедница ги врши правата и должностите во одбраната на земјата и општествената самозаштита и е одговорна за извршување на задачите во областа на народната одбрана и општествената самозаштита.

Остварувањето на заедничките потреби и интереси од став 1 на овој член поблиску се регулираат со Статутот и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница.

Член 10

Заради остварување на правата и должностите од претходниот член Здружената градска заедница соработува со општинските заедници на здравствена заштита од подрачјето на Градот, Републичката заедница за здравствена заштита, организациите на здружен труд, месните заедници, стручните здруженија во областа на здравството и другите области на општествениот живот.

Член 11

Меѓусебните односи во Здружената градска заедница се засноваат врз начелата на спогодување, догледност и рамноправност на сите општински заедници на подрачјето на градот и нивно активно учество во остварувањето на заедничките интереси и цели во областа на здравствената заштита.

Член 12

Здружената градска заедница има права и обврски во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита и е одговорна за извршување на задачите од општонародната одбрана и општествената самозаштита во областа на здравствената заштита.

III. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 13

Работниците и другите работни луѓе и граѓани здравствената заштита, правата од здравствената заштита, како и другите права поврзани со остварувањето на здравствената заштита ги остваруваат во Здружената градска заедница на начин и во обем утврден со Закон, Самоуправната спогодба за здружување, овој статут и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница.

1. Корисници на права од здравствената заштита

а) Корисници — работници

Член 14

Корисници — работници според овој статут се:

1. работници во работен однос;

2. земјоделците кои својот труд, земјиште и средства на трудот ги здружиле во земјоделска задруга и во други облици на здружување на земјоделците или ги здружиле со трудот на работниците и со општествените средства во организациите на здружениот труд во односи на потрајна деловна соработка, ако месечно остваруваат личен доход најмалку во висина на гарантираниот личен доход;

3. државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои се во работен однос во странство ако не се задолжително осигурени кај странскиот носител на осигурување според Законот во земјата во која се вработени или според меѓународна спогодба, а имале живеалиште на територијата на заедницата непосредно пред засновавањето на работниот однос во странство;

4. државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои се во работен однос кај странски работодавачи или во меѓународни мисии на територијата на Здружената граѓанска заедница;

5. корисници на пензии;

6. корисници на правото на вработување според прописите за пензиското и инвалидското осигурување кои не се во работен однос — додека примаат паричен надоместок според тие прописи;

7. државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странскиот носител на осигурување, додека престојуваат на територијата на заедницата, ако со меѓународен договор не е определено инаку.

Корисниците од точките 1, 2, 3 и 4 од став 1 на овој член се сметаат како корисници и по престанокот на работниот однос додека примаат надоместок на личниот доход според одредбите на овој статут, односно според другите самоуправни општи акти на Здружената граѓанска заедница.

Член 15

Како корисници работници во смисла на овој статут се сметаат и странски државјани и лица без државјанство вработени на територијата на Здружената граѓанска заедница:

1. во организацији на Здружениот труд и другите самоуправни организацији и заедници;

2. во странски фирми кои изведуваат работа на територијата на Здружената граѓанска заедница според меѓународни саоподоби.

Здравствена заштита им се обезбедува и на членовите на семејството на корисниците од став 1 на овој член, како и на странски државјани за време на школување или стручно усовршување под условите утврдени со Закон, овој статут и меѓународен договор.

Член 16

Како корисници работници се сметаат и учесниците во Народноослободителната војна на кои им е признато учество во посебен стаж во двојно траење без прекин до 15 мај 1945 година според прописите за пензиско и инвалидско осигурување, ако по друг основ не се изедначени во правата од здравствената заштита со корисниците работници.

Како корисници во смисла на став 1 од овој член се сметаат и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија, на кои својството на учесник им е признато според прописите за пензиско и инвалидско осигурување.

Членовите на семејствата на корисниците од ставовите 1 и 2 на овој член, како и членовите на семејствата на загиналите и умрените учесници во Народноослободителната војна имаат право на здравствена заштита, како и членовите на семејствата на корисниците — работници.

Член 17

Како корисници — работници се сметаат и:

1. лицата привремено невработени додека се пријавуваат на надлежната самоуправни интересна заедница за вработување (во натамошниот текст: Заедница за вработување) под условите утврдени со самоуправен општ акт на надлежната заедница за вработување;

2. лицата на школување, стручно оспособување и усовршување или постдипломски студии во земјата и странство, кои поради тоа го прекинале работниот однос; а за тоа време примаат стипендија;

3. лицата кои организацијата пред засновање на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување или усовршување;

4. воените инвалиди и членовите на семејствата на паднатите борци во НОВ и умрените воени инвалиди според прописите на воените инвалиди;

5. лицата на кои им е признато својство на цивилен инвалид од војната со Закон и други прописи;

6. лицата корисници на основните права на социјалната заштита според посебни прописи.

На членовите на семејствата на лицата од став 1 на овој член им се обезбедува правото на здравствена заштита под исти услови како и на членовите на семејствата на корисниците работници.

По исклучок од став 2 на овој член, на членовите на семејството на лицата од став 1 точки 4, 5 и 6 на овој член им се обезбедува здравствена заштита под условите утврдени со тие прописи.

Член 18

Како корисници — работници, ако здравствена заштита не им е обезбедена по друг основ, се сметаат и:

1. лицата учесници на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, ако работат најмалку шест часа дневно;

2. лицата кои учествуваат во јавни работни акции организирани од општествено-политичките заедници, ако работат најмалку 6 часа дневно;

3. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, оспособување и вршење на должности;

4. лицата кои се прогласени за врвни спортисти;

5. лицата учесници во отстранување на природни и други тешки несреќи;

6. лицата корисници на инвалиднина според прописите за пензиското и инвалидското осигурување и тоа само во случај на повреда од лекување со врска со повредата или за заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина.

Член 19

Здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести во обем определен за корисниците — работници им се обезбедува во Здружената граѓанска заедница и на:

1. учесниците во средното наочено образование и студентите на вишото и високо образование, за време траење на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, се осигурени за случај на инвалидност;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должности;

5. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува надлежната заедница за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветните организацији на здружениот труд;

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти;

8. лицата учесници во активности при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита;

9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажувањето на таквата помош, според соодветните прописи;

10. лицата кои вршат повремени и привремени работи по основ на договор;

11. лицата кои учествуваат во спортски натпревари организирани од самоуправни организацији и заедници, општествено-политички, спортски и други организации.

Член 20

На членовите на семејствата на корисниците — работници им се обезбедува здравствена заштита и

други права утврдени во огласност со Законот, овој статут и самоуправните општи акти на Здружената градока заедница и на самоуправните организации и заедници.

Како членови на семејствата на корисниците — работници се сметаат членовите на потесното семејство: орачен другар и децата родени во брак или во брак, посиоците, посвоените деца и децата земени на издржување, како и членовите на поширокото семејство: татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, баба и родители на орачниот другар, ако корисникот ги издржува.

На членовите на семејствата на корисниците — работници од член 15 на овој статут им се обезбедува здравствена заштита додека престојуваат на подрачјето на Здружената градока заедница. Здравствена заштита на тие членови на семејствата за време на престојот во земјата чии државјани се, може да се обезбеди под услови на реципроцитет, ако е тоа предвидено со меѓународен договор.

Здравствена заштита се обезбедува и на членовите на потесното семејство на југословенски државјани вработени во странство, ако таквото право не им е обезбедено кај странскиот носител на осигурувањето.

На членовите на семејствата на корисниците — работници им се обезбедува здравствена заштита и додека носителот на правото се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Член 21

Во Здружената градока заедница се обезбедува право на здравствена заштита и други права во огласност со закон и овој статут и на:

1. брачниот другар на умрениот корисник — работник или со него изедначено лице, кој по смртта на корисникот не се здобил со право на семејна пензија затоа што не навршил определени години живот, ако во моментот на смртта бил постар од 40 години (жена) односно 55 години (маж). Ако брачниот другар е помлад од 40 години односно 55 години го продолжува правото на здравствена заштита додека редовно се пријавува кај надлежната заедница за вработување;

2. разведениот брачен другар на кој со судска одлука му е определено издржување, ако во моментот на разводот бил постар од 45 години (жена) односно 60 години (маж). Брачниот другар кој во моментот на разводот бил помлад од 45 години односно 60 години го продолжува правото на здравствена заштита според овој статут ако нема работна способност според прописите за пензиското и инвалидското осигурување. Разведениот брачен другар на кој со судска одлука не му е определено издржување, без оглед на годините на староста има право на здравствена заштита, доколку со судска одлука му се доделени децата на чување, одгледување и воспитување, се додека децата примаат издршка од разведениот брачен другар.

Член 22

Децата на корисникот работник имаат право на здравствена заштита и по исполнување на 20 години возраст, ако се на школување до крајот на школувањето, а најдоцна до исполнување на 26 години, а за оние што ќе го прекинат школувањето поради отслужување на воен рок до 27 години.

Правото од став 1 на овој член се обезбедува и на децата на корисникот — работник ако:

1. поради болест го прекинале школувањето се додека поради болест траел прекинат на школувањето, ако го продолжиле школувањето;

2. станат неспособни за самостоен живот и работа, во смисла на прописите за пензиското и инвалидското осигурување, пред да исполнат 20 години возраст, односно додека се на школување во смисла на став 1, како и став 2 точка 1 на овој член за сето време додека трае таквата неспособност;

3. станат неспособни за самостоен живот и работа во смисла на прописите за пензиско и инвалидско

осигурување и по истекот на времето предвидено во став 2 точка 2 на овој член додека трае таквата неспособност, ако корисникот работник ги издржува.

Член 23

Родителите на корисникот — работник од член 20 на овој статут како и децата земени на издржување и децата од член 22 став 2 точка 3 на овој статут имаат право на здравствена заштита под условите што ги утврдува Здружената градока заедница.

б) Корисници — работни луѓе

Член 24

Корисници — работни луѓе според овој статут се:

1. занаетчиите, угостителите и превозниците во јавниот патен сообраќај, кои врз основа на Закон вршат една од овие дејности и се запишани во со закон пропишан регистар, како и брачниот другар на умрениот вршител на една од овие дејности, кога врз основа на закон ќе продолжи со водење на дејноста преку стручен работодавец;

2. писателите, ликовните уметници, ликовните уметници на применета уметност, сценските уметници, еспрадните уметници, композиторите, музичките уметници — изведувачи, филмските уметници, преведувачите на научни и литературни дела и уметниците — драмски актери;

3. лицата со навршени 20 години возраст кои како членови на соодветни спортски организации се занимаваат со спорт;

4. продавачите на печат;

5. адвокатите запишани во именикот на адвокатите;

6. носачите на багаж — членови на соодветни здруженија на носачите на багаж;

7. верските службеници и

8. другите лица кои вршат самостојна професионална дејност во огласност со Закон.

Децата кои по смртта на корисниците работни луѓе од став 1 точка 1 на овој член ќе продолжат со водење на дуќанот, односно вршење на превозничка дејност преку стручен работодавец ако не се здобиле со право на семејна пензија, имаат право на здравствена заштита како членови на семејството на умрениот корисник доколку ги исполнуваат условите од член 22 на овој статут.

Членовите на семејството корисниците работни луѓе од став 1 точка 1 на овој член кои имаат стручна подготовка за соодветната дејност и вршат работа како единствено и главно занимање имаат право на здравствена заштита, како и корисниците работни луѓе од став 1 точка 1 на овој член.

Член 25

Членовите на семејството на корисниците работни луѓе од член 24 на овој статут користат здравствена заштита, како и членовите на семејството на корисниците — работници.

в) Корисници — земјоделци

Член 26

Корисниците — земјоделци се лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство или риболов како единствено или главно занимање, како и членовите на нивното домаќинство без оглед на тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не им се обезбедува здравствена заштита по друг основ.

Како корисници земјоделци се сметаат и лицата кои своето земјиште по дале во закуп со надоместок односно закупнина.

Како домаќинство, во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, се смета заедница на живеење, стопанисување и користење на остварените приходи.

Член 27

Како членови на домаќинство, во смисла на член 26 став 3 од овој статут се сметаат лицата наведени во членовите 20, 21 и 22 од овој статут.

г) Други корисници

Член 28

Здружената градска заедница може со самоуправни општ акт да по прошири кругот на корисниците на здравствена заштита.

Член 29

Лицата на кои освен задолжителните видови на здравствена заштита не им се обезбедува здравствена заштита според овој статут, можат за себе и за членовите на своето семејство да обезбедат здравствена заштита во согласност со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница.

Правата од здравствена заштита на лицата од став 1 на овој член може да ги обезбеди општествено политичката заедница односно Здружената градска заедница.

2. Права од здравствена заштита

а) Задолжителен вид на здравствена заштита

Член 30

На сите работни луѓе и праѓани на подрачјето на Здружената градска заедница им се обезбедуваат задолжителни видови на здравствена заштита и тоа:

1. целосна здравствена заштита на децата и младинците до 20 годишна возраст и на лицата над 65 годишна возраст;

2. целосна здравствена заштита на лицата над 20 годишна возраст на кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување ќе им се утврди загубување на работната способност се додека трае таквата неспособност;

3. откривање, спречување и лекување на заразните заболувања што подлежат на задолжително пријавување;

4. нега и лекување на душевно болни кои поради природата и состојбата на болеста можат да го загрозат својот живот и животот на другите лица или да ги оштетат материјалните добра;

5. здравствена заштита на жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството, контрацепцијата и активностите и мерките за планирање на семејството;

6. здравствена заштита на училничката младина и студентите до 26 години односно 27 години возраст и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите и устата, протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и аномалиите на видот и слухот и кај ортопедските аномалии и деформитети;

7. спречување, рано откривање и лекување на малите заболувања, шеќерната болест, професионалните нефромускуларни заболувања и хемофилијата;

8. бубрежните заболувања што се третираат со хронична дијализа;

9. нега и лекување на алкохоличари и наркомани;

10. откривање, спречување и лекување на детската туберкулоза и нејзините компликации кај младината до 26 годишна возраст;

11. активности за здравствено воспитување.

Член 31

Обемот на правата, мерките, активностите, начинот и критериумите за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита од член 30 на овој статут се утврдуваат со Програмата која ја донесува Собранието на Републиката заедница за здравствена заштита во согласност со Собранието на СРМ.

б) Здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионална болест

Член 32

На корисниците од член 14 точки 1, 2, 3 и 4, член 15 член 19 и член 24 од овој статут во Здружената градска заедница задолжително им се обезбедува здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести и тоа:

1. систематски и периодични прегледи за спречување и рано откривање на заболувањата од професионални болести и повреди на работа;

2. користење на здравствена заштита и ортопедски помагала, со цел за лекување и рехабилитација од последиците на повреда на работа и заболувањата од професионални болести;

3. патни трошоци во врска со користење на здравствена заштита и рехабилитација;

4. надоместок на личен доход за време на привремена спреченост за работа предизвикана со повреда на работа, односно со заболување од професионални болести;

5. надоместок на трошоците за закоп во случај на смрт.

Како повреда на работа и заболување од професионални болести се сметаат повредите и болестите утврдени со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 33

Правата од осигурувањето во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести им се обезбедуваат на корисниците независно од должината на претходното осигурување предвидени со овој статут.

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува Здружената градска заедница

Член 34

Покрај правата од задолжителните видови на здравствена заштита и здравствена заштита во случај на несреќа при работа и професионални заболувања, корисниците на здравствена заштита од членовите од 14 до 18 и од 20 до 28 од овој статут во Здружената градска заедница остваруваат и права од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Здружената градска заедница и тоа:

1. лекарски прегледи и други видови на медицинска помош со цел за следење и проведување на здравствената состојба на корисниците кои работат на определено работно време;

2. стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба и спречување на заболувања;

3. лекарски прегледи, лекување на болните, други видови на медицинска помош и медицинска рехабилитација, освен лекување со примена на природни фактори во лекувањето;

4. превентива, нега и лекување на болни заби и уста;

5. лекови, помошен материјал кој служи за употреба на лекови и санитарски материјал потребен за лекување;

6. заботехничка помош и забнопротетички средства;

7. протези, ортопедски помагала, помошни и санитарни справи.

Член 35

Под лекарски прегледи и други видови медицинска помош кои на корисниците на здравствена заштита им се обезбедуваат во смисла на став 1 точка 1 од претходниот член се подразбираат здравствените услуги, кои како мерки на превентивна заштита непосредно се укажуваат на корисниците на животно барање или во основа на програмите на општинските и Здружената градска заедница и сключениот договор со здравствената организација на

здружениот труд за укажување здравствена заштита на корисниците.

Под стручни медицински мерки за унапредување на здравствената состојба во смисла на став 1 точка 2 од претходниот член се подразбираат мерките кои се преземаат врз основа и во рамките на утврдените програми на општинските и Здружената градска заедница, а под стручни медицински мерки за спречување на заболувањата се подразбираат здравствените услуги кои на корисниците се укажуваат кога се медицински индицирани, или кога се задолжителни според посебни прописи.

Член 36

Здравствените прегледи на работниците кои врз основа на посебните прописи повремено се спроведуваат, поради непосредната заштита на работниците со оглед на карактерот на работите во одделни организации, односно со оглед на возраста или полот на вработените работници се обезбедуваат на товар на средствата на општинската заедница, на начин и во обем предвидени со Програмата на Заедницата и склучениот договор меѓу Општинската заедница и здравствената организација на здружен труд.

Други лекарски прегледи и стручно медицински мерки од член 34 став 1 точка 1 и 2 од овој статут се обезбедуваат на товар на средствата на општинските и Здружената градска заедница или со учество на корисниците во трошоците за преглед само ако е тоа утврдено со одлука на Собранието на Здружената градска заедница а во огласност на програмите за развој на здравствената заштита.

Како здравствени прегледи во смисла на став 1 од овој член што се обезбедуваат од средствата на општинските и Здружената градска заедница не се сметаат здравствените прегледи што според посебни прописи задолжително се вршат:

— на вработените во организациите во областа на здравството, социјалната заштита, производството и продажбата на животните продукти, училиштата и фризерските берберските дуќани,

— проверување на здравствената состојба на работниците кои организацијата ги упатува на работа во странство, прегледите на работниците кои по сопствена иницијатива одат на работа во странство и други задолжителни санитарно-хигиенски прегледи,

— прегледите за утврдување на здравствената способност за работа на определени работни места или за извршување обврските на организацијата во врска со прописите на хигиено-техничката заштита (преглед на возачите на моторни возила и останатите лица вработени во сообраќајните организации).

Член 37

На корисниците на здравствена заштита наведени во членот 34 став 1 од овој статут им се обезбедуваат лекови, помошен санитарски материјал на товар на средствата на општинските и Здружената градска заедница според утврдената листа на лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците.

Листата на лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на заедниците се утврдува со општ акт на Здружената градска заедница.

Собранието на Здружената градска заедница може да го овласти Собранието на Републичката заедница за здравствена заштита да утврди листа на лекови што можат да се препишуваат на товар на средствата на Заедницата.

Член 38

Користењето на лекови и имунизација кога имунизацијата не е задолжителна, се обезбедува со учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците, врз основа на општ акт на Здружената градска заедница.

Член 39

Корисниците на здравствена заштита наведени во член 34 став 1 од овој статут имаат право на протетички и ортопедски средства, санитарни справи,

забнопротетички средства, очни и слушни помагала утврдени со самоуправни општи акти на Републичката заедница за здравствена заштита.

Во исклучителни случаи, кога постои медицинска индикација, врз основа на предлог на колегиум од соодветната специјалност, лекарската комисија може да одобри и ортопедско помагало кое не е наведено во овој член.

Член 40

Индикациите за користење на протези, забнопротетички средства, санитарни справи, ортопедски и други помагала како и времето за кое се издаваат ги утврдува Републичката заедница за здравствена заштита со самоуправен општ акт.

Член 41

Покрај задолжителните видови на здравствена заштита, корисниците земјоделци од член 26 и 27 од овој статут остваруваат и други права од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Здружената градска заедница и тоа:

1. прегледи и лекување кај лекар од општа пракса и лекар специјалист во сите видови на амбулантно-поликлиничките здравствени организации, како и потребни лабораториски испитувања во врска со прегледите,

2. стационарно лекување во сите стационарни здравствени организации, вклучувајќи ги и специјалистичките стационари, освен стационарите со примена на природни фактори за лекување,

3. прегледи, лекување и вадење заби во сите забоздравствени ординации вклучувајќи ја и специјалистичката ординација;

4. право на превоз со кола за итна помош кога е тоа неопходно за пренос на болниот од станот до најблиската здравствена организација која може да му укаже потребна лекарска помош.

При користењето на правата од здравствената заштита од став 1 точка 2 на овој член корисниците земјоделци учествуваат во трошоците на здравствената заштита со свои средства во висина од 50% од договорената вредност на здравствените услуги.

3. Надоместоци и други парични примања

а) Надоместок на личен доход

Член 42

Корисниците од член 14 точки 1, 2, 3 и 4, член 15 и член 24 имаат право на надоместок на личен доход за време на привремената спреченост за работа поради болест, повреда, медицинско испитување, доброволно давање на крв, ткиво и органи, негување на болен член на потесното семејство, неопходно придружување на болно лице упатено на преглед при лекување во друго место, изолирано заради спречување на зараза, отсуство поради бременост и породување (во натамошниот текст: надоместок на личен доход).

Надоместокот на личниот доход од став 1 на овој член припаѓа од првиот ден на спреченоста за работа и трае за целото време додека трае спреченоста, а се исплатува само за деновите за кои се остварува личен доход според прописите за работни односи.

Член 43

Корисниците — земјоделци имаат право на надоместок на личен доход за време на привремена спреченост за работа во случај на доброволно давање на крв, ткиво и органи и изолираност заради спречување на зараза.

Член 44

На корисниците, кај кои спреченоста за работа настапила додека не наоѓаат на неплатено отсуство, им припаѓа надоместок на личен доход само по истекот на неплатеното отсуство, ако за тоа време се уште постои спреченост за работа.

Член 45

Привремената неспособност за работа трае се додека надлежниот лекар односно лекарската коми-

сија не утврди дека е воспоставена работната способност, а во секој случај престанува од денот на правосилноста на решението со кое е утврдено постоење на инвалидност.

На корисниците кај кои врз основа на наод, оценка и мислење на првостепената инвалидска комисија е утврдено постоење на инвалидност, надоместокот на личниот доход се исплатува се до правосилноста на решението за утврдување на инвалидност.

Член 46

Ако привремената неспособност за работа од иста болест или повреда на работа трае 12 месеци непрекинато или 18 месеци со прекини во период од 24 месеци или 18 месеци во случај на заболувања од малигни заболувања и ТБЦ, а корисникот е на лекување и под контрола на АТД, лекарот е должен да го упати корисникот на инвалидска комисија за да ја оцени на постоење на инвалидност во смисла на прописите од инвалидското осигурување.

По исклучок, во случај на малигни заболувања, ТБЦ и тешки повреди врз основа на оценка и мислење на лекарската комисија, може да се одложи упатувањето на корисникот на инвалидска комисија и преку рокот утврден во претходниот став, а најдолго до 24 месеци на непрекината спреченост за работа.

Со самоуправни спогодба меѓу Здружената градска заедница и Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се уредуваат меѓусебните односи во врска со упатувањето на работниот на оценување на работната способност и инвалидност.

Член 47

На предлог на лекар поединец, лекарската комисија во текот на лекувањето на корисникот кој прима надоместок на личен доход може да одреди корисникот за определено време да работи со скратено работно време на своето работно место доколку утврди дека неговата здравствена состојба е подобрена и дека работата би била корисна за воспоставување на целосна работна способност.

Скратеното работно време може да изнесува најмалку 1/2 од полното работно време, а работата со скратено работно време може да трае најмногу до 1 година.

Член 48

На корисникот кој поради одредено лекување или медицинско испитување бил спречен да работи извесно време во текот на работниот ден, му припаѓа надоместок на личниот доход сразмерно на делот на времето поминато вон работа и работно време за кое корисникот е вработен.

На корисникот што во текот на работното време побара лекарска помош која можел да ја користи и вон работното време, не му припаѓа надоместок место личен доход, освен ако лекарот потврди дека барањето на таква помош во текот на работното време било оправдано.

Член 49

Надоместокот на личниот доход за време на спреченост на работа поради неѓа на болен член на потесното семејство припаѓа под услови:

1. заболениот член на потесното семејство да има право на здравствена заштита,
2. избраниот лекар да утврди потреба и одреди негување на заболениот член на потесното семејство,
3. заболениот член на потесното семејство да живее во заедничко домаќинство со корисникот на здравствената заштита,
4. корисникот да нема други членови на домаќинството кои би можеле да го негуваат заболениот член на потесното семејство постар од 7 години,
5. заболениот член на потесното семејство да не можел да биде сместен во стационарна здравствена организација или по мислење на лекарот или лекарската комисија соодветното лекување да може да се спроведе во станот на заболениот.

Член 50

Надоместокот на личниот доход за време на спреченост за работа поради неѓа на болен член на потесното семејство под условите утврдени во претходниот член припаѓа:

1. за дете помладо од 1 година за целото време на спреченост за работа,
2. за другите членови на семејството постари од 1 и помлади од 15 години, најдолго 15 дена,
3. за членовите на семејството постари од 15 години, како и во случај на неѓа на брачен другар — породилка, најдолго до 7 дена.

По претходна оценка на лекарската комисија надоместокот на личниот доход за време на спреченост за работа поради неѓа на болен член на потесното семејство припаѓа и преку роковите утврдени од претходниот став и тоа:

1. за неѓа на член на потесното семејство постар од 3 години, а помлад од 15 години, преку 15 дена, а најдолго до 60 дена без прекин,
2. за неѓа на член на потесното семејство постар од 15 години, преку 7 дена, а најмногу до 30 дена без прекин,
3. за неѓа на брачен другар — породилка преку 7 дена најмногу до 15 дена.

Член 51

На корисник кој непосредно пред да му престане својството на работник во здружениот труд или друго својство по основ на кое е корисник, ако го исполнувал условот на претходно осигурување му припаѓа право на надоместок на личниот доход по овој статут, ако привремената неспособност за работа настапила во рок од 30 дена од денот на престанокот на тоа својство.

За остварување на право условено со претходно осигурување, потребно е корисникот да бил осигурен најмалку 9 месеци без прекин или 18 месеци со прекини за последните две години.

Во време на претходно осигурување се сметаат периодите навршени пред настапувањето на определени околности, односно случаи врз основа на кои се зобнимаат определени права и тоа во својство на корисник на здравствена заштита од член 14, 17 и 24 од овој статут.

Член 52

На корисникот од член 42 од овој статут не му припаѓа, односно ќе му се затре исплатата на надоместокот на личниот доход за време на привремена спреченост за работа ако:

1. оствено ја предизвикал неспособноста за работа,
2. намерно го спречил оздравувањето, односно оспособувањето за работа,
3. неоправдано не се јавил на определен лекарски или комисијски преглед,
4. за време на привремената спреченост за работа остварува личен доход односно приходи за вршење на стопански или други дејности,
5. неоправдано не се подложи на определено лекување освен ако за тоа не е потребна согласност предвидена со овој статут или други прописи и додека не постапи по далените налози.

На корисникот не му припаѓа надоместок на личен доход од денот кога ќе се утврди околноста од став 1 на овој член па сè додека тие околности траат.

Член 53

Ако се утврди постоење на околностите од членот 52 став 1 точка 2, 4 и 5 од Статутот, организацијата односно заедничката Стручна служба која врши исплата на надоместок на личниот доход ќе ја затре исплатата на надоместокот.

Се смета дека во смисла на член 52 став 1 точка 2 и 4 од овој статут постои намерно спречување на оздравување односно оспособување за работа или вршење на занаетчиска и друга стопанска дејност, кога се утврди дека корисникот на кој лекар поединец му олоблел лекување со цел за лекување, работи на друго место или во своето домаќинство за друг или ист исплатувач на личен доход, или работи на

овој или друг земјоделски имот, или кога се утврди дека на друг начин спротивен на упатствата на лекарот го спречува своето оздравување и оспособување за работа.

Запирање на исплатата на надоместокот на личен доход се врши врз основа на сознание и утврдување на постоењето на околностите од член 52 од овој статут од страна на овластено лице на Стручната служба за вршење контрола односно овластен орган на организацијата на здружениот труд на чиј товар се исплатува надоместокот или врз основа на мислење на лекарот поединец кој дал оценка за работната способност на корисникот.

Член 54

Контрола на користењето на боледувањето врши заедничката Стручна служба на општинските и Здружената градска заедница односно овластен орган во организацијата на здружен труд.

Заедничката Стручна служба врши контрола на користењето на боледувањето во случаите односно за времето за кое надоместокот на личниот доход се обезбедува на товар на средствата на Здружената градска заедница. Стручната служба може да врши контрола на користењето на боледувањето по барање на организациите на здружениот труд за времето на кое надоместокот на личниот доход се обезбедува на товар на нивните средства.

Контрола на користењето на боледувањето се врши во текот на боледувањето, а по завршување на боледувањето по претходна одлука на Извршниот одбор на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 55

Кога овластеното лице во вршењето на контролата утврди постоење на фактите од членот 52 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут ќе издаде наредба за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход.

Наредбата од став 1 на овој член овластеното лице ја издава писмено во 2 примероци од кои еден се врачува на корисникот, а еден на Стручната служба односно организацијата на здружениот труд како исплатувач на надоместокот на личниот доход. Кон наредбата се прилага извештајот на овластеното лице.

Наредбата за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход е извршна.

Член 56

Корисникот на кој со наредба му е запрена исплата на надоместокот на личниот доход може во рок од три дена од денот на приемот на наредбата да бара од Стручната служба на Здружената градска заедница односно од организацијата на здружениот труд со решение да ја воспостави запрената исплата на надоместокот на личниот доход.

Овластеното лице кое ја издало наредбата е должно таквото барање, ако е поднесено при издавањето на наредбата да го достави на Стручната служба, односно организацијата на здружениот труд заедно со својот извештај и наредба за запирање на исплатата на надоместокот на личниот доход.

Решението по барање од претходниот став се донесува по прибавено мислење на лекарот поединец кој ја дал оценката за работната способност на корисникот, односно за прибавеното мислење на лекарската комисија.

б) Основица и износи на надоместокот

Член 57

Основицата за надоместок на личниот доход на корисниците — работници за време на привремена спреченост или отсушност од работа во случаите од член 42 став 1 од овој статут ја сочинува просечната аконтација на личниот доход остварена во последните три месеци пред настапувањето на случајот поради кој се стекнува право на надоместок, а за корисниците — работни луѓе износот на лич-

ниот доход кој е утврден како основица за плаќање на средства за здравствена заштита во тековната година.

Ако корисникот во последните три месеци не остварил личен доход, односно нема утврдена основица за плаќање на средства за здравствена заштита, основицата за надоместок на личен доход ќе му се утврди од аконтацијата на личниот доход утврдена со самоуправен општ акт на самоуправната организација или заедница во која е вработен, односно од аконтацијата на основицата според која плаќа средства за здравствена заштита.

Член 58

Ако привремената спреченост или отсушност од работа траела подолго од 6 месеци основицата за надоместокот на личниот доход се усогласува со порастот на личниот доход во организацијата во тековната година во однос на личниот доход остварен во тримесечниот период кој е земен при утврдувањето на надоместокот на личниот доход, односно со порастот на основицата за плаќање на средствата за здравствена заштита, а ако престанал работниот однос, односно вршењето на самостојната дејност основицата на надоместокот на личниот доход се усогласува со просечниот пораст на личниот доход во првот во тековната година.

Член 59

Зголемувањето на основицата за надоместокот од претходниот член го врши заедничката Стручна служба по службена должност, врз основа на прибавените докази за исполнување на пропишаните услови.

Член 60

Висината на надоместокот на личниот доход на корисниците — работници за првите 30 дена спреченост за работа ја утврдува самоуправната организација и заедница во која се вработени, а над 30 дена за корисниците — работници и корисниците работни луѓе здружената градска заедница.

Член 61

Висината на надоместокот на личниот доход на работниците вработени кај работните луѓе (во натамошниот текст: работодавци) за првите 30 дена спреченост за работа ја утврдува Здружената градска заедница согласно со колективниот договор за правата и обврските од работен однос на работниците на работа кај работодавите.

Член 62

Надоместокот на личниот доход се определува најмалку во висина од 70% од основицата за надоместок на личниот доход, но не помалку од износот на гарантираниот личен доход утврден со Закон.

Член 63

Надоместокот на личниот доход изнесува 100% од основицата на надоместокот за време на привремена спреченост за работа предизвикана со повреда на работа, со заболување од професионални болести, за време на отсуство поради бременост и породување, отсуство поради давање на крв, ткиво и органи и кога лицето е одредено како придружник на болно лице упатено на лекување или лекароки преглед во друго место.

Член 64

Надоместокот на личниот доход може да се утврдува и поинаку доколку е тоа предвидено со посебни прописи.

Член 65

Надоместокот на личниот доход за време на привремената спреченост за работа за првите 30 дена го исплатува самоуправната организација и заедницата, односно корисниците — работни луѓе за себе и за работниците вработени кај нив, а над 30 дена Здружената градска заедница.

Член 66

Надоместокот на личен доход се исплатува на товар на здружените средства во Здружената градска заедница од првиот ден на спреченост за работа во случаите на: бременост и породување, нега на болно дете до една година возраст, нега на болно дете до 3 години возраст, кога родителот, односно посвоителот или лице кое го негува детето работи со скратено работно време по прописите за работни односи, придружување на болно лице уплатено на преглед и лекување во друго место, изолирање заради спречување на зараза, доброволно давање на крв, ткиво и органи.

Надоместокот на личниот доход од првиот ден на спреченост за работа по исплатува Здружената градска заедница и на работниците вработени во заштитните работилници и на корисниците земјоделци за случаите утврдени во член 43 од овој статут.

Член 67

Надоместокот на личниот доход што во случаите на спреченост за работа утврден со овој статут се остваруваат на товар на средствата на Здружената градска заедница, изнесува:

а) на корисниците кои ги исполнуваат условите на претходно осигурување:

1. 80% од основата за надоместок почнувајќи од 31 ден до 60-от ден на спреченоста за работа,
2. 90% од основата за надоместокот почнувајќи од 61 ден на спреченоста за работа па се додека трае таквата спреченост;

б) на корисниците кои не ги исполнуваат условот за претходно осигурување:

1. 70% од основата за надоместокот почнувајќи од 31 до 60 ден на спреченост за работа,
2. 80% од основата за надоместокот од 61 ден на спреченоста за работа па се додека трае таквата спреченост;

в) во случаите на спреченост за работа поради нега на болно дете до 3 годишна возраст:

1. 80% од основата за надоместокот на првите 60 дена,
2. 90% од основата за надоместокот почнувајќи од 61 ден па до крајот на спреченоста за работа;

г) 90% од основата за надоместокот почнувајќи од 31 ден па се додека трае таквата спреченост без глед на условот на претходно осигурување, за корисниците вработени во Заедницата на заштитните работилници на СРМ и нејзините членови, заштитни работилници, заводи, центри, заштитни погони и други организации за професионална рехабилитација и вработување на инвалидни лица.

Член 68

Во случаите на спреченост за работа за првите 30 дена, кога надоместокот на личниот доход се остварува на товар на средствата на работодавецот, висината на надоместокот изнесува:

1. 80% од основата за надоместок на корисниците кои ги исполнуваат условот на претходно осигурување,
2. 70% од основата за надоместокот на осигурениците кои не ги исполнуваат условите од претходното осигурување.

Член 69

На корисник, кој по овој статут остварува право на надоместок на личниот доход за времето на лекување во стационарна здравствена или друга специјализирана здравствена организација во која има обезбедено сместување и исхрана, му се намалува износот на надоместокот на личниот доход и тоа за:

1. 20% ако нема членови на семејството кои по овој статут се корисници како членови на семејството на корисникот,
2. 10% ако корисникот има еден член на семејството.

Надоместокот на личниот доход намален според став 1 од овој член, не може да биде помал од загарантираниот личен доход утврден со посебен пропис.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се однесуваат и на корисниците кои за време на извршува-

њето на мерките за безбедност се сместени во установи за чување и лекување.

Член 70

На корисниците, кои за време на привремената неспособност за работа, работат со скратено работно време им припаѓа дел од надоместокот на личниот доход во износ сразмерен на времето поминато во работа во однос на полното работно време. Доколку личниот доход остварен за време на скратеното работно време е помал од соодветниот дел на надоместокот кој би му припаѓал за тоа време ако не работеле, им припаѓа и надоместок во висина на таа разлика.

На корисникот кој во периодот на работењето со скратено работно време користи годишен одмор, му припаѓа соодветен дел од надоместокот на личниот доход од став 1 на овој член и за време на користењето на годишниот одмор.

Член 71

На корисникот отстранет од организација во која е вработен во случај предвиден со Законот или ставен во притвор или истражен затвор му се исплатува 1/3 од надоместокот на личниот доход односно 1/2, ако има членови на семејството кои ги издржува.

На корисникот од став 1 на овој член врз основа на правосилна одлука донесена во постапка за утврдување на повреда на работната обврска се врати во организацијата, односно кој биде пуштен од притвор или истражен затвор затоа што постапката против него со правосилна одлука е запрена, или затоа што со правосилна одлука е ослободен од обвинението, или обвинението е одбиено, но не поради ненадлежноста на судот, ќе му се исплати запрениот дел на надоместок на личниот доход.

На корисникот кој за време на спреченост за работа стапи на издржување на казна затвор или строг затвор му се запира исплатата на надоместокот на личниот доход со денот на отпочнувањето со издржување на казната.

Член 72

На корисникот кој во рок од 30 дена од денот на заклучувањето на боледувањето стане повторно привремено неспособен за работа од иста болест, повторното боледување му се смета како продолжение на поранешното боледување, како по однос на основата и височината на надоместокот на личниот доход, така и по однос на обврските на Заедницата за исплата на тој надоместок.

Член 73

На корисниците на кои со посебни прописи им е обезбедено бесплатно користење на здравствена заштита во случаите кога им припаѓа надоместок на личниот доход по овој статут, основата и висината на надоместокот се утврдува според тие прописи.

Средствата за покривање на разликата помеѓу износот на надоместокот на личниот доход што им припаѓа на корисниците по овој статут и износот на надоместокот остварен по посебни прописи, Здружената градска заедница ги обезбедува од средствата наменети според посебните прописи за заштита на лицата од став 1 на овој член.

Воените инвалиди кои имаат својство на корисници по овој статут ги имаат сите права утврдени со Статутот и другите општи акти на Здружената градска заедница.

Член 74

На корисник кој работи кај југословенските организации во странство или во домаќинствата на тие осигуреници, односно корисниците вработени во меѓународните организации (член 14 став 1 точка 4), како и корисниците уплатени во странство поради вршење на определени работи или задачи, или поради спречно усовршување, им припаѓа за време на спреченост за работа личен доход односно дневница

или стипендија додека се наоѓаат во странство односно надоместок на личен доход додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ.

Исплатата на личниот доход, дневницата односно стипендијата ја вршат на товар на своите средства организацијата или работодавецот кај кој корисникот од став 1 на овој член е вработен односно од кој прима стипендија. По исклучок, на корисникот вработен во својство на куќна помошничка личниот доход за првиот месец го исплатува работодавецот од своите средства, а после тоа исплатата се врши на товар на средствата на Здружената градска заедница. Надоместокот на личниот доход на корисниците од став 1 на овој член додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ се исплатува на товар на средствата на Здружената градска заедница.

На корисниците кои се на работа во странство врз основа на меѓународна спогодба им припаѓа надоместок на личен доход додека се наоѓаат во странство на товар на средствата на Здружената градска заедница ако за тоа време со спогодбата не им е обезбеден надоместок од странскиот работодавец.

На корисниците кои стапиле на работа во странство врз основа на меѓународна спогодба кај странски работодавец, а кои се осигурени по овој статут им припаѓа за време на опреченоста за работа надоместок на личниот доход на товар на средствата на Здружената градска заедница, само додека се наоѓаат во Југославија.

На корисниците од став 1 до 4 од овој член кога им припаѓа надоместок на личниот доход, основата за надоместокот ја чини износот на основата која служи за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на подрачјето на Здружената градска заедница.

Член 75

Надоместокот на личниот доход за време на отсуство поради бременост и породување изнесува 100% од основата за надоместокот утврдена според член 57 од овој статут, без оглед на траењето и претходното осигурување.

Надоместокот на личниот доход од став 1 на овој член припаѓа на корисник-жена за сето време на отсуството поради бременост и породување и не се намалува во смисла на членот 69 од овој статут за времето додека се наоѓа во здравствена организација на здружениот труд во која има сместување и исхрана.

Член 76

Во случај на мртвородено дете или ако детето умре пред истекот на породилното отсуство корисникот жена има право на користење на отсуство поради бременост и породување во траење што според мислење на лекар е потребно за да се закрепи од породувањето и психичката состојба предизвикана од загубата на детето, но не подолго од времето утврдено со прописите за работните односи.

Во случај на предвремено породување надоместокот на личниот доход по породувањето не може да се исплатува за време подолго од времето утврдено со прописите за работни односи.

Член 77

На корисник жена и припаѓа надоместок на личниот доход за време на отсуство од работа поради бременост и породување и по престанокот на својството на работник во здружениот труд односно друга дејност, ако почетокот на опреченоста за работа поради бременост и породување настапи:

1. пред истекот на времето за кое според општиот акт на организацијата, работничката билда должна односно имала право да остане на работа по осопштувањето на својата намера да истапи од организацијата односно по одлука за престанок на работата на работникот во работната организација.

2. во рок од 30 дена од денот на престанокот на својството на работник во здружениот труд, односно друга дејност, ако во тој рок се пријави на надлежната заедница за вработување.

Член 78

На корисникот жена ѝ припаѓа надоместок на личен доход за време на бременоста и породување во случаите и под условите предвидени во членот 74 од овој статут. Надоместокот на личниот доход се исплатува на товар на средствата на Здружената градска заедница доколку се исполнети условите од членот 74 по однос на местото на престојувањето.

Член 79

Право на надоместок на личен доход во случај на отсуство од работа под еднакви услови, што има жена во случај на отсуство од работа поради бременост и породување, остваруваат и други лица за кои правото на отсуство и условите за остварување на тоа право се утврдени со законските прописи за работните односи.

Член 80

Висината на надоместокот за привремена спреченост за работа на корисниците земјоделци во смисла на член 43 од овој статут ја утврдува Собранието на Здружената градска заедница во почетокот на годината со посебна одлука.

в) Надоместок на трошоците за превоз и на дневните трошоци

Член 81

Корисниците на здравствена заштита освен корисниците од член 26 и 27 од овој статут имаат право на надоместок на патни трошоци кога:

1. од лекарската комисија на Здружената градска заедница или друг надлежен орган утврден со Самоуправната спогодба склучена помеѓу Здружената градска заедница и здравствена организација се упатени надвор од подрачјето на Здружената градска заедница заради користење на правата од здравствената заштита,

2. заради користење на правата од здравствената заштита патуваат од местото на вработувањето, односно од местото на живеењето во кое нема лекар, до најблискиот лекар или здравствена организација на здружен труд во друго место.

Член 82

Надоместокот на патните трошоци што им припаѓа на корисниците по одредбите на овој статут опфаќа:

1. надоместок на трошоци за превоз,
2. надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место.

Член 83

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во подрачјето на Здружената градска заедница се утврдува со општ акт на Здружената градска заедница.

Надоместокот од претходниот став изнесува:

1. 100% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 часа,
2. 50% од утврдениот износ за патување и престој кое не е пократко од 8 или подолго од 12 часа.

Децата членови на семејството на корисникот до навршени 7 години имаат право на 50% од висината на надоместокот од претходниот став.

Член 84

Надоместокот на трошоците за превоз се признава во висина на трошоците за патување по најкратката релација и по основната тарифа на редовните средства за превоз во јавниот сообраќај.

Во зависност од здравствената состојба на корисникот, должината на патувањето и други околности лекарската комисија може да одреди и поинаков начин на превоз.

Превоз со кола за итна помош може да се одобри само во случај кога превозот со други превозни средства не евозможен со оглед на итноста на случајот и здравствената состојба на осигуреникот.

Член 85

Корисникот на здравствената заштита има право на надоместок на трошоците за превоз и кога превозот е извршен поради прием, испраќање или преместување од една во друга организација на здружен труд со констатација на лекарот дека превозот на корисникот е медицински оправдан.

Одредбата од став 1 на овој член се применува и кога корисникот на копо здравствената заштита му се обезбедува во странство во смисла на член 20 од овој статут, се превезува од странство со тоа што мислење за потребата од таков превоз дава лекарската комисија или установата во која корисникот се лекува.

Член 86

Надоместокот на патните трошоци му припаѓа и на придружникот на корисникот, ако по оценка на лекарската комисија се утврди дека на корисникот упатен на лекување или лекароски преглед во друго место му е потребен придружник за време на патувањето и престојот.

Ако на лекување или лекароски преглед се упатуваат во друго место деца на корисникот или дете кое корисникот во зел на издржување, се смета дека придружник е потребен, ако детето е помладо од 15 години, доколку не е обезбеден спручен придружник.

г) Надоместок на трошоци за закоп и посмртна помош

Член 87

На корисниците од член 14—18 и 24 од овој статут во случај на смрт на член на семејството им припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а на членовите на семејството во случај на смрт на корисник, надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош.

Член 88

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на секој кој ќе изврши закоп на умрен корисник.

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа и во случај на смрт на член на семејството на корисникот на кој здравствената заштита се обезбедува додека корисникот се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Член 89

Висината на надоместокот на трошоците за закоп ја утврдува Собранието на Здружената градска заедница со одлука во зависност од возраста на корисникот и движењето на трошоците во врска со погребот.

Надоместокот на погребните трошоци за корисник умрен и закопан надвор од местото на постојаното живеење, се определува и исплатува во висина на надоместокот определен според местото на закопот, ако тоа за корисникот е поповолно.

Надоместокот на трошоците за закоп на корисник умрен за време на престој во странство се определува во височина на неопходно потребните трошоци за закоп во земјата во која корисникот умрел.

Височината на неопходните трошоци за закоп од претходниот став ја оценува Стручната служба на Здружената градска заедница, земајќи го во предвид прибавеното мислење од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

Член 90

Надоместокот на трошоците за превоз на телото на починатиот корисник кој претходно е упатен на лекување во здравствена организација надвор од подрачјето на Здружената градска заедница во земјата и странство се определува и исплатува во висина на стварно направените трошоци.

Член 91

Во случај на смрт на корисникот, на членовите на неговото семејство кои се корисници на здравствена заштита според овој статут им припаѓа посмртна помош во височина на еднократен износ на основата на надоместокот на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надоместок при што се зема предвид и заштитниот додаток што се исплатува со пензијата како и додатокот на инвалидност што се исплатува со инвалидската пензија по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

4. Права и должности во остварувањето на здравствена заштита

Член 92

Правата од здравствена заштита можат да се остваруваат со стекнување својство на корисник на здравствената заштита и најдоцна 30 дена по престанувањето на тоа својство.

Својството на корисник по утврдување Здружената градска заедница врз основа на пријава што ја поднесува самоуправната организација и заедница, работодавецот, корисниците — работни луѓе, корисникот земјоделец и други корисници на здравствена заштита, како и организите и организациите за корисниците за кои обезбедуваат средства за здравствена заштита според овој статут.

За лицата на кои им се обезбедуваат задолжителни видови на здравствена заштита, а немаат својство на корисник на здравствена заштита според овој статут, пријава поднесува општинскиот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Ако пријавата од став 2 на овој член ќе се поднесе, корисникот на здравствена заштита може да бара од Здружената градска заедница со решение да му го утврди својството на корисник.

Својството на корисник на здравствена заштита се утврдува со издавање на здравствена легитимација што ја издава Здружената градска заедница.

Образецот и формата на здравствената легитимација ги пропишува Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита.

Член 93

Здружената градска заедница води евиденција за остварувањето на правата од здравствената заштита и на правата на надоместокот на личен доход и други парични надоместоци.

Евиденцијата од став 1 на овој член, обрасците како и начинот на нејзиното водење и користење ги утврдува Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита.

Член 94

Како ден на стекнување на својство на корисник за остварување на правото од здравствената заштита и другите права од здравствената заштита, се смета и денот на поаѓањето на пат поради стапување на работа односно должност.

На корисникот кај кого поради болест или несреќа настапила привремена спреченост за работа за времетраењето на својството на корисник се продолжува лекувањето по престанокот на својството на корисник се додека трае спреченоста за работа поради таа болест односно несреќа.

На корисникот кој се пријавува во надлежната заедница за вработување, ако ја одбие работата што му е понудена, а која одговара на неговата спручна квалификација и физичка способност му престанува правото на здравствена заштита со денот на правосилноста на решението за упатување на понудената работа.

Член 95

Здравствената заштита се обезбедува по овој статут и за време на извршување на мерките за безбедност со упатување на корисникот во установа за лекување и негување и тоа се додека корисникот има својство на корисник по овој статут.

На корисникот кој се наоѓа на издржување казна затвор или строг затвор, не му се обезбедува здравствена заштита по овој статут.

Член 96

Временските периоди, кои корисниците ги поминале во здружен труд во една или повеќе организации со вкупното работно време пократко од полното работно време се пресметува така што вкупниот број на часовите во таквата работа во определени периоди се пресметува на полно работно време.

На корисниците на правата на професионалната рехабилитација и вработување според прописите за инвалидското осигурување, работата со скратено работно време им се издначува со работата со полното работно време.

Член 97

При утврдувањето дали постои непрекинато својство на корисник ќе се смета дека овојството на корисник не е прекинато во случај на преминување од една во друга организација, ако до новото вработување не поминале повеќе од 30 дена, односно ако корисникот во тој рок се пријавил во надлежната заедница за вработување.

Член 98

Времето на вработувањето непосредно пред стапувањето на отслужување на воениот рок во Југословенската народна армија се смета за непрекинато и се собира со времето на вработувањето по отслужувањето на воениот рок, односно по престанокот на неспособноста поради болест заради која дошло до спуштање од таа воена служба, ако до повторното вработување не поминале повеќе од 30 дена, односно ако корисникот во тој рок се пријавил во надлежната заедница за вработување.

Вработувањето непосредно пред заминувањето на работа во странство за лицата кои за тоа време не се корисници по овој статут, се смета за непрекинато и се собира со вработувањето по враќањето во СФРЈ, ако од враќањето не поминале повеќе од 30 дена, односно ако во тој рок корисникот се пријавил во надлежната заедница за вработување.

Во време на претходно осигурување заради остварување на права по овој статут се сметаат и периодите поминати на работа во странство во земјите со кои е склучена конвенција за социјална осигурување на нагли работници.

Член 99

На членовите на семејството на корисникот им се обезбедува здравствена заштита за сето време за кое се обезбедува здравствена заштита на корисникот.

Член 100

Членовите на семејствата на корисниците остваруваат здравствена заштита според самоуправниите општи акти на Здружената градска заедница.

Член 101

Правата од здравствената заштита корисниците во целост ги остваруваат на товар на средствата на Здружената градска заедница, ако со овој статут или одлука на Собранието на Здружената градска заедница донесена врз основа на Статутот не е предвидено поодделни видови на здравствена заштита да се обезбедуваат и со учество на корисниците во трошоците за користење на таа заштита.

Здравствената заштита се обезбедува на товар на средствата на Заедницата, ако корисникот ја остварува на начин и под услови утврдени со овој статут и актите, внесени врз основа на Статутот, како и договорот склучен помеѓу Здружената градска заедница и здравствената организација на здружен труд.

Условите и начинот на остварувањето на одделните видови здравствена заштита што се обезбедуваат на товар на средствата на Здружената градска заедница се утврдуваат со посебен општ акт на Здружената градска заедница.

Корисникот ја остварува здравствената заштита на товар на средствата на Здружената градска заедница и кога по упат на овластена здравствена организација или лекарска комисија или без упат ако е во прашање итен или инаку оправдан случај, остварува одредени видови здравствена заштита вон условите и начинот утврден со општиот акт на Здружената градска заедница.

Потребата од користење здравствена заштита во смисла на претходниот став поради медицински оправдан случај ја оценува секогаш лекарската комисија, а поради итен случај само ако дојде до спор.

Здравствената заштита може да се остварува и независно од условите утврдени во претходните ставови од овој член доколку корисниците на здравствената заштита ја платат разликата во цената на здравствената услуга.

Член 102

Собранието на Здружената градска заедница може да пропишува со посебна одлука учество (партиципација) на корисниците во трошоците на користењето на одделни видови здравствена заштита утврдени со овој статут.

Член 103

Здравствената заштита може да се остварува надвор од земјата под условите и на начин утврдени со Самоуправната спогодба што ја склучува Здружената градска заедница со Републичката заедница за здравствена заштита.

Член 104

Во постапката за остварување на правата утврдени со овој статут се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, ако со овој статут не е поинаку определено.

За правата утврдени со овој статут решаваат органите определени со Статутот и други самоуправни општи акти на Здружената градска заедница, односно со самоуправниите општи акти на самоуправниите органи и заедници.

Во остварувањето на правата од здравствена заштита во Здружената градска заедница односно во самоуправната организација и заедница се обезбедува двостепеност во постапката.

Член 105

Против конечното решение со кое е одлучено за правата утврдени со овој статут и самоуправниите општи акти на Здружената градска заедница и самоуправниите организации и заедници може да се поведе постапка пред судот на здружениот труд надлежен според седиштето на Здружената градска заедница односно самоуправната организација и заедница.

Член 106

Оцена за привремената спреченост за работа за првите 15 дена дава лекарот што по избрал корисникот, а од 16 до 30 дена лекарската комисија на здравствената и друга организација која спроведува примарна здравствена заштита во состав и на начин определен со самоуправен општ акт на здравствена и друга организација.

Оцена за привремената спреченост за работа над 30 дена дава лекарската комисија на Здружената градска заедница.

Член 107

Во Здружената градска заедница се формираат лекарски комитети и комисија на лекари вештачи. Составот, надлежноста и начинот на работата на комисиите се утврдуваат со самоуправен општ акт на Здружената градска заедница, а бројот на лекарските комитети во зависност од обемот на работа со општ акт на Стручната служба.

Член 108

Лекарот што дал оценка за привремена спреченост за работа е должен по наполниени 15 дена непрекинато боледување да по упати болниот на пре-

глед веднаш до надлежната лекарска комисија од член 106 став 1 на овој статут, а до нејзината одлука, оценката на лекарот за привремената спреченост за работа е задолжителна.

Лекарската комисија од член 106 став 1 од овој статут е должна по наполнетите 30 дена непрекинато боледување да го упати болниот на преглед веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена до лекарската комисија на Здружената градска заедница, доколку смета дека боледувањето треба да продолжи.

Член 109

Во случај на подолго траење на привремената спреченост за работа, а најмногу две години, болниот се упатува на оценување на работната способност и инвалидност.

Член 110

Против одлуките на лекарот поединец за спреченост за работа односно работната способност, корисникот има право да поднесе приговор до лекарската комисија од член 106 став 1 во рок од 3 дена од соопштувањето на оценката. Одлуката на лекарската комисија во случаите кога решава по приговор како второстепен орган е конечна.

Против одлуката на лекарската комисија на здравствената или друга организација во случаите кога согласно со Закон и овој статут решава како првостепен орган, корисникот има право на приговор до лекарската комисија на Здружената градска заедница во рок од 3 дена од соопштувањето на оценката. Одлуката на лекарската комисија на Здружената градска заедница по овој приговор е конечна.

Против оценката на лекарската комисија во случаите кога таа одлучува согласно овој статут како првостепен орган, може да се поднесе приговор до Комисијата на лекари вештаци во рок од 3 дена од денот на соопштувањето на оценката на лекарската комисија.

Член 111

Комисијата на вештаци лекари е должна веднаш да го земе во постапка приговорот заради давање на своја оценка.

Оценката што ја дава Комисијата на вештаци — лекари по повод изјавениот приговор против оценката на лекарската комисија е конечна.

Член 112

Приговорите пред лекарската комисија на здравствената или друга организација, пред лекарската комисија на Здружената градска заедница ѝ се поднесуваат усно на записник или писмено до лекарската комисија против чија оценка се изјавува приговорот. Комисиите се должни вака изјавените приговори да ги достават веднаш до надлежната комисија.

Приговорот може да се поднесе во писмена форма и непосредно до Комисијата која е надлежна за решавање.

Член 113

Ако приговорот е изјавен против оценката на работната способност, комисијата која решава по приговорот е должна веднаш да го прими, односно повика корисникот на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава својата оценка врз основа на медицинската документација, а може ако најде дека тоа е потребно и да го повика корисникот на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно да се дополнително медицинската обработка, ќе ги определи без одлагање потребните медицински испитувања.

За оценката на комисиите што одлучуваат по приговорот писмено се известуваат корисникот, лекарската комисија против чија оценка е изјавен приговор, лекарот поединец, Стручната служба на Здружената градска заедница и организацијата односно работодавецот каде што осигуреникот е вработен.

Член 114

Стручната служба на Здружената градска заедница, организацијата односно работодавецот каде што е вработен корисникот, може да бараат корисникот чија способност ја оценил лекарот, да се подложи на преглед од страна на надлежната лекарска комисија заради повторно оценување на неговата работна способност. Повторен преглед не може да се бара, ако корисникот се наоѓа на лекување во стационарна здравствена работна организација.

Надлежната лекарска комисија е должна по приемот на барањето веднаш да го повика корисникот на преглед.

Корисникот е должен да се јави на лекарската комисија заради преглед во рокот што ќе го определи комисијата. Ако корисникот без оправдани причини не се јави на поканата за преглед натамошното исплатување на надоместокот на личниот доход му се запира се додека не се јави на поканата.

Член 115

Правото на надоместок на личниот доход и другите парични надоместоци според овој статут корисниците ги остваруваат, по правило во Здружената градска заедница доколку со овој статут не е поинаку предвидено.

Определени права корисниците можат да остваруваат во организациите во кои се вработени врз основа на договор склучен помеѓу Здружената градска заедница и тие организации.

Член 116

За правото на надоместок на личниот доход на корисникот поради спреченост за работа што се остварува на товарот на средствата на Здружената градска заедница решава Стручната служба на Здружената градска заедница по претходно прибавена оценка и мислење на лекарот поединец односно надлежната лекарска комисија.

Член 117

Барање за остварување правата на надоместокот на личниот доход и другите парични примања по овој статут може да се поднесе во рок од една година до денот на стасаноста на правото.

Правата на парични надоместоци и помощи стасуваат и тоа:

1. правото на надоместок на личниот доход со истекот на последниот ден до кој на осигуреникот му припаѓа надоместок,

2. правото на посмртна помош и надоместокот на трошоците за закоп со денот на смртта на корисникот.

3. правото на патни трошоци — првиот ден по завршеното патување.

4. правото на надоместок на останатите трошоци со наредниот ден од денот кога корисникот ги исплатил за користење на правата што му припаѓаат по овој статут.

5. Остварување на здравствената заштита во странство

Член 118

На корисниците вработени кај југословенските организации во странство им се обезбедува здравствена заштита, која по овој статут се обезбедува на корисниците работници од првиот ден на таквото вработување.

На членовите на потесното семејство на корисниците од став 1 на овој член им се обезбедува здравствена заштита додека престојуваат со корисникот во странство:

1. ако корисникот е упатен на работа во странство подолго од 6 месеци, од првиот ден на престојувањето во странство и

2. ако корисникот е упатен на работа во странство до шест месеци, здравствена заштита само во случај на неопходна лекарска помош.

Член 119

На корисниците — југословенски државјани вработени во домаќинствата на корисниците — југословенски државјани на служба во странство кај југословенските организации или во меѓународните организации, вработени кај странските организации, односно работодавци, ако го задржале својството на лице во работен однос на подрачјето на Здружената градска заедница и корисниците упатени во странство од организацијата кај која се во работен однос поради вршење на определени работи или задачи, им се обезбедува здравствена заштита за време на нивниот престој во странство до шест месеци само во случај на неопходна лекарска помош а по тој рок здравствената заштита која по овој статут се обезбедува на останатите корисници во работен однос.

На членовите на потесното семејство на корисниците од ставот 1 на овој член додека престојуваат со корисникот во странство им се обезбедува здравствена заштита во ист обем како и на тие корисници.

Член 120

На корисниците — работници и корисниците од членот 17 став 1 точка 2 од овој статут кои се упатени во странство поради стручно усовершување и учење односно пракса, им се обезбедува за време на нивниот престој во странство до шест месеци, здравствена заштита само во случај на неопходна лекарска помош, а по тој рок здравствена заштита што се обезбедува по овој статут на останатите корисници во работен однос.

Член 121

На корисниците кои се наоѓаат во странство од други причини, а не од причините од член 116—118 од овој статут им се обезбедува здравствена заштита само за првите три месеци на престојот во странство и тоа само во случај на неопходна лекарска помош.

Член 122

Ако во користење на здравствена заштита на корисниците од членот 116 до 119 од овој статут е неопходно болничко лекување, трошоците за таквото лекување за првите три месеци ги поднесува во целост Здружената градска заедница. Ако болничкото лекување трае подолго од три месеци, трошоците од првиот ден на четвртиот месец ги поднесува Заедницата само до износот на трошоците што би се платиле на подрачјето на Заедницата, односно во здравствената организација на територијата на СФРЈ каде е индицирано таквото лекување. Ако преместување на болниот на болничко лекување во СФРЈ не е можно поради неговата здравствена состојба односно е нецелесходно поради поголема оддалеченост, Здружената градска заедница ги поднесува трошоците во целост и преку три месеци на лекување.

На корисниците на кои за време на престојот во странство им се обезбедува здравствена заштита само за случаи на неопходна лекарска помош, ако здравствената заштита ја користат во странство во поширок обем односно преку определените рокови, трошоците за здравствена заштита користена во странство ќе се надоместат на товар на средствата на Здружената градска заедница во динарски средства и тоа само до износот на трошоците за пружање на таква, на подрачјето на Здружената градска заедница односно каде според карактерот на заболувањето случајот можел да се лекува на територијата на СФРЈ.

Член 123

Начинот и условите на обезбедување и остварување на правата од здравствена заштита во странство ги утврдува Здружената градска заедница со посебен општ акт.

Собранието на Здружената градска заедница може да го овласти Собранието на републиката заедница за здравствена заштита со општ акт да ги утврдува начинот и условите за обезбедување и остварување здравствена заштита во странство на то-

вар на средствата на Здружената градска заедница и по постапката за остварување на правата од здравствената заштита во странство како и височината на учеството на корисникот во трошоците за користење на лекови што се обезбедуваат на корисниците кои остваруваат здравствена заштита во странство.

Член 124

На корисниците од член 24 до 27 од овој статут трошоците за лекување во странство ако се таму затечени, се признаваат само во случај на итна медицинска помош и повреда предизвикана од несреќен случај и тоа во динарски средства, во висината на трошоците што би биле направени доколку лекувањето би било спроведено на подрачјето на Здружената градска заедница.

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА

1. Видови и начин на одлучување

Член 125

Работниците и другите работни луѓе и граѓани за прашањата од надлежноста на Здружената градска заедница расправаат и одлучуваат со референдум на собири на работници, работни луѓе и граѓани и други видови на лично изјаснување во самоуправното опогодување и општествено договарање како и со одлучување преку делегациите и делегатите во Собранијата на општинските заедници и во Собранието на Здружената градска заедница.

Одлучувањето во смисла на став 1 од овој член се остварува на начин утврден со самоуправните општи акти на самоуправните организации и заедници, со самоуправните опгодби за основање на општинските заедници за здравствена заштита во акти, со статутите на тие заедници, со Самоуправната опгодба за здружување на општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита во Скопје во Здружената самоуправна интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје и со овој статут.

1) Референдум

Член 126

Со референдум работниците, работните луѓе и граѓаните одлучуваат за прашањата од делокругот на Здружената градска заедница во случај утврдени со овој статут.

Референдум може да се распише заради лично изјаснување само на работниците и другите работни луѓе и граѓани или само на работниците во здравствените организации.

Член 127

Референдумот го распишува Собранието на Здружената градска заедница

За распишување на референдумот се донесува одлука. Со одлуката за распишување на референдумот се утврдува посебно предметот на референдумот, неговиот обем и денот на спроведувањето.

Одлуката за распишување на референдумот се објавува на начин кој со овој статут е предвиден за објавување на општите акти на Собранието на Здружената градска заедница и преку дневниот печат.

Одлуката од претходниот став мора да се објави најмалку 30 дена пред денот одреден за гласање.

Член 128

Собранието на Здружената градска заедница распишува референдум по своја иницијатива или на предлог на општинските заедници заради изјаснување на работните луѓе за поодделни прашања од овојот делокруг

Собранието на Здружената градска заедница задолжително распишува референдум, ако се одлучу-

ва за прашање од нејзиниот делокруг, а расписувањето на референдумот заради одлучување по тоа прашање по бараат повеќе општински заедници.

Член 129

Одлуката за референдумот расписана од Здружената градска заедница се смета за донесена, ако за неа се изјаснило мнозинството на работници и други работни луѓе и мнозинството на работници во здравствените организации.

Член 130

Ако работните луѓе на референдумот претходно се изјасниле за одредени прашања органот на Здружената градска заедница кој што го донесува актот должен е да го донесе во согласност со изразената волја на референдумот.

Ако работните луѓе на референдумот се изјасниле за потврдување на одлуката или друг општ акт, актот се смета за донесен на денот на одржувањето на референдумот.

Ако на референдумот работните луѓе се изјасниле против потврдувањето на одлуката или другиот општ акт, се смета дека тој не е донесен.

Член 131

Ако работните луѓе на референдумот се изјасниле против предлогот за решавање на одредено прашање, односно против потврдата на одреден акт, во рок од 6 месеци од денот на одлучувањето на референдумот не може повторно да се изнесе на референдум тоа прашање, односно акт, ниту пак во истиот рок може да се донесе акт кој што не е во согласност со одлуката донесена на референдум.

2) Собир на работни луѓе и граѓани

Член 132

Работните луѓе во Здружената градска заедница на собирите во своите самоуправни организации и заедници разгледуваат: планови и програми за работа и развој на Здружената градска заедница, извештаи за начинот на остварувањето на здравствената заштита и другите права во врска со здравствената заштита и начинот на користење на здружените средства за задоволување на личните и заедничките потреби во областа на здравствената заштита, ги утврдуваат насочниците за работа на своите делегации и на делегатите во Собранието на Здружената градска заедница, претходно расправаат за прашањата за кои се донесуваат одлуки на референдум или за кои се води јавна расправа пред нивното усвојување во Собранието на Здружената градска заедница, даваат иницијативи, предлози и мислења за прашањата од делокругот на Здружената градска заедница и одлучуваат за други прашања кога е тоа предвидено со Закон или самоуправен општ акт или кога тоа ќе го побараат мнозинството на делегатите на собранијата на општинските заедници и Собранието на Здружената градска заедница.

Член 133

Одлуката за која работните луѓе во рамките на Здружената градска заедница се изјасниле на собири се смета за донесена, ако за неа се изјасниле мнозинството на сите присутни работници и други работни луѓе и мнозинството на сите присутни работници во здравствените организации.

3) Јавна расправа

Член 134

Здружената градска заедница обезбедува услови работните луѓе во организациите на здружениот труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и нивните делегации и делегати да учествуваат во сите фази на утврдувањето на политиката и донесувањето на самоуправните општи акти во Заедницата по пат на јавна расправа.

Член 135

На јавна расправа задолжително се изнесуваат:

1. нацрт-статут на Здружената градска заедница и неговите битни измени и дополнувања;
2. нацрт-планот за развој на здравствената заштита;
3. нацрт-програма за развој на здравствената заштита;
4. нацрт-самоуправните општи акти со кои се утврдуваат правата и обврските на работниците и другите работни луѓе и граѓани како корисници на здравствена заштита;
5. нацрт-самоуправните спогодби за обезбедување и здружување на средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на здравствената заштита.

Со Одлуката на Собранието на Здружената градска заедница, може на јавна расправа да се изнесат и други прашања од надлежност на Здружената градска заедница.

Член 136

Нацртот на општиот акт за кој се води јавна расправа по утврдува Собранието на Здружената градска заедница.

Нацртот на општиот акт за кој се води јавна расправа се објавува во печатот како посебен прилог, како посебна публикација и на друг начин, со цел работните луѓе да се запознаат со предлозите дадени во Нацртот.

Нацртот на општиот акт кој се изнесува на јавна расправа мора да биде образложен, а образложението мора да содржи причина врз чија основа се засновани основните решенија.

Член 137

За нацртот на општиот акт за кој се води јавна расправа не може да се одлучува пред истекот на најмалку 15 дена од денот на неговото изнесување на јавна расправа.

Исклучително, ако за одреден општ акт треба да се одлучи по итна постапка, поради роковите предвидени со Закон или ако одлагањето на донесувањето на актот би предизвикало поголеми негативни последици во работењето и остварувањето на задачите на Здружената градска заедница, Собранието на Здружената градска заедница може да одлучи времетраењето на јавната расправа да биде пократко од рокот утврден во став 1 на овој член.

Пред донесувањето на одлуката во смисла на став 2 од овој член Собранието на здружената градска заедница прибавува мислење од општествено-политичките организации во градот.

Член 138

Во текот на траењето на јавната расправа работните луѓе и нивните делегации и делегати се поврзуваат меѓусебно по групации, изборни единици, во организациите на Сојузот на синдикатите, Социјалистичкиот сојуз или на друг начин, заради усогласување на ставовите и интересите и за изнаоѓање на заеднички ставови кои што ќе ги заштитиуваат нивните делегати при расправата и одлучувањето во Собранието.

Во текот на траењето на јавната расправа организациите на Здружената градска заедница соработуваат со организациите на Социјалистичкиот сојуз и Сојузот на синдикатите во градот, со цел за создавање на услови за што пошироко и понепосредно учество на работните луѓе во јавната расправа и градењето на ставовите.

Член 139

Предлогот на општиот акт чиј нацрт била на јавна расправа се заснова на резултатите од јавната расправа.

Органот на Здружената градска заедница што е овластен за утврдување на предлогот на општиот акт должен е на делегатот во Собранието на Здружената градска заедница да им достави заедно со предлогот на општиот акт и овој образложен став за забелешките и предлозите изнесени во јавната расправа.

4) Консултирање во Здружената градска заедница и право на иницијатива

Член 140

Во постапката на подготвување на плановите и програмите за работа и развој, како и по значајните одлуки и мерки, органите на Здружената градска заедница ги консултираат соодветните органи на Собранието на градот, органите на општествено-политичките организации, органите на другите самоуправни интересни заедници и други заинтересирани органи и организации.

Член 141

Кога се извршени консултацији во смисла на претходниот член, органот на Здружената градска заедница кој го утврдува предлогот на општиот акт, ставовите или предлогот на мерки, должен е во образложението на предлогот на актот, ставовите или мерките, да го наведе и мислењето на органот односно организацијата која е консултирана.

Член 142

Органите на Здружената градска заедница должни се да ги разгледуваат иницијативите кои ги покренуваат работните луѓе и граѓаните непосредно или преку своите основни и други организации на здружен труд, месните заедници, општествено-политичките организации или други организации и заедници.

Органот на Здружената градска заедница на кого иницијативата му е упатена должен е да ја разгледа и да го извести покренувачот во рок од 30 дена како е постапено по иницијативата.

Член 143

Секој работен човек и граѓанин има право на органите на Здружената градска заедница да им поднесува поплаки, претставки, барање или предлози.

Поднесоците од став 1 на овој член задолжително ги разгледува орган, односно работно тело на Здружената градска заедница во чиј што делокруг спаѓа покренатото прашање и за својот став го известува подносителот на поднесокот.

5) Право и должности на делегатите

Член 144

Со цел за остварување на своите самоуправни права, должности и одговорности и заради организирано учество во управувањето со работите на Здружената градска заедница, делегатите на работниците и работните луѓе формирани во основните и другите самоуправни организации и заедници во согласност со Законот, статутите и другите општи акти на тие организации и заедници ги имаат следните права и должности:

— да учествуваат преку делегатите во работата на Собранието на Здружената градска заедница и да ја следат работата на Здружената градска заедница и нејзините органи и тела,

— да утврдуваат основни ставови за работа на делегатите во Собранието на здружената градска заедница, поаѓајќи од насоките на самоуправните организации и заедници, со уважување на интересите на другите самоуправни организации и заедници и општите општествени интереси,

— да ги консултираат самоуправните организации и заедници за прашањата кои се од посебен интерес за работните луѓе во тие организации и заедници, а за кои треба да се одлучува во Собранието на здружената градска заедница,

— да се прижат за навремено остварување на покренатите иницијативи и заклучоците на собирите на работните луѓе и граѓаните,

— да покренуваат иницијативи за разгледување на поодделни прашања и да поднесуваат предлози за донесување на самоуправни општи акти,

— да соработуваат со делегатите на другите самоуправни организации и заедници, заради улогласување и изнајдување на заеднички решенија,

— да вршат и други работи утврдени со Статутот и другите самоуправни општи акти на своите самоуправни организации и заедници.

Делегатите се должни за својата работа и за работата на делегатите да ги известуваат своите самоуправни организации односно заедници.

Член 145

Секоја делегација има право непосредно или преку својот делегат да побара од органите на Здружената градска заедница и од нејзината работна заедница да и се:

— даде стручна помош во разработката на предлогот што го подготвува за Собранието или извршниот одбор на Собранието,

— стави на увид материјалот од седницата на Собранието, извршниот одбор на Собранието или друг орган,

— остави краток извод од материјалот или општиот акт, ако материјалот и општиот акт не е на погоден начин објавен или достапен на делегацијата или делегатот,

— стави на располагање податоци од значење за работа на делегацијата.

Покрај редовниот начин на информирање на делегатите и делегатите утврдени со свој статут, Здружената градска заедница може да издава повремени информации, а може самостојно или во соработка со општинските заедници да издава билтен или други публикации.

2. Собрание

1) Состав на Собранието

Член 146

Со работите на Здружената градска заедница управува Собранието како нејзин самоуправен орган.

Собранието на Здружената градска заедница ги врши работите кои со Закон, Самоуправната општина за здружување, овој статут и другите самоуправни општи акти му се ставени во надлежност.

Член 147

Собранието на Здружената градска заедница го сочинуваат:

— Соборот на делегатите — корисници на услугите,

— Соборот на делегатите — даватели на услугите.

Соборот на делегатите на корисниците на услугите се состои од 30 делегати, а Соборот на давателите на услугите од 20 делегати.

Член 148

Собранието на Здружената градска заедница работи на заеднички седници или на одделни седници на соборите.

2) Избор на делегатите во Собранието

Член 149

Делегатите во соборите на Собранието се избираат за време од 4 години.

Никој не може повеќе од 2 пати, едно по друго да биде биран за делегат во соборот на Собранието.

Член 150

Изборот и отповикувањето на делегатите во соборите на Собранието се врши на начин и по постапка утврден со Закон.

Член 151

Изборите за делегати во соборите на Собранието на Здружената градска заедница ги распишува претседателот на Собранието на Здружената градска заедница.

Времето од распишувањето до одржувањето на изборите не може да биде подолго од 2 месеца ниту пократко од еден месец.

Изборите за делегати во соборите на Собранието на Здружената градска заедница се одржуваат 15 дена пред истекот на времето за кое биле избрани делегатите на кои им престанува мандатот.

Член 152

Собранието на Здружената градска заедница со одлука го определува бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација и ги утврдува делегациите што делегираат заеднички делегат.

Бројот на делегатите што ги делегираат делегатите на основните самоуправни организации и заедници во Собранието на Здружената градска заедница се определува сразмерно со бројот на работните луѓе што работат во тие организации односно заедници, со учеството во општествениот производ односно според бројот на работните луѓе и праѓаните кои живеат во месните заедници водејќи сметка за обезбедување на соодветна застапеност на одделни области на општествениот труд.

Делегатските единици се формираат така што во секоја од нив по правило да се избере еден делегат.

Член 153

Кандидирањето на делегатите се спроведува по делегатски изборни единици утврдени со одлука на Собранието на Здружената градска заедница, а изборите на делегатите ги спроведуваат собранијата на СИЗ за здравствена заштита на општините: Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Член 154

Верификација на мандатот на делегатите вршат соборите на делегатите на Собранието на Здружената градска заедница во постапка утврдена со Деловникот за работа на Собранието на Здружената градска заедница.

3) Права, должности и одговорности на делегатите

Член 155

Делегатите кои се избрани во соборите на делегатите во Собранието на Здружената градска заедница ја вршат својата функција во согласност со Законот, овој статут, Самоуправната спогодба за здружување, Деловникот за работа на Собранието и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница и ги имаат особено следните права и должности:

1. да учествуваат во работата на Собранието на Здружената градска заедница, неговите органи и тела;
2. при заземањето на ставови по прашањата за кои се одлучува во органите на Здружената градска заедница да постапуваат во согласност со насоките и основните ставови на делегациите, кои ги делегираше и со интересите на Здружената градска заедница како целина;
3. за работата на органите на Здружената градска заедница и за својата работа да ги известуваат делегациите кои ги делегираше и пред кои се одговорни за својата работа;
4. да покренуваат иницијатива за разгледување на одредени прашања од областа на здравствената заштита пред органите на Здружената градска заедница;
5. да учествуваат во разгледувањето на сите акти што ги донесува Здружената градска заедница по кои се води јавна расправа и расправа во делегациите.

Член 156

Делегатот е самостоен во определувањето и гласањето по прашањата по кои се одлучува на седницата.

Делегатот е лично одговорен за вршење на својата функција и може да биде отповикан на начин и по постапка утврдена со Закон.

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја образложи истата.

Член 157

Делегатот има право на надоместок на патните и другите трошоци по вршењето на функцијата на делегат во Собранието на Здружената градска заедница.

Височината на надоместокот на трошоците од претходниот став ја утврдува Собранието со одлука.

Член 158

Правата, должностите и одговорностите на делегатите на Собранието на Здружената градска заедница поблиску се утврдуваат со Деловникот за работа на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 159

На делегатот во соборот на Собранието на Здружената градска заедница му престанува мандатот и пред истекот за времето за кое е избран:

1. со отповикување;
2. со уважување на оставката;
3. со осуда, со правосилна пресуда на безусловна казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна;
4. со губење на својство по основ на кој е избран за член на делегацијата;
5. ако настани случај на неспособност во членувањето на делегацијата, односно со функцијата на делегатот;
6. со престанување на својство врз основа на кое е избран за делегат, ако во рокот од 60 дена не биде избран за член на друга делегација во рамките на истата делегатска единица.

На делегатот што е отповикан односно што поднел оставка му престанува делегатската функција со денот кога соборот односно Собранието ќе утврди дека мандатот му престанал со отповикување односно со денот на уважувањето на оставката.

4) Делокруг на работата

Член 160

Работите од надлежноста на Собранието на Заедницата утврдени со Закон, Самоуправната спогодба за здружување, овој статут и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница, соборите на делегатите ги вршат:

- на заедничка седница,
- рамноправно,
- самостојно.

Член 161

Собранието на Здружената градска заедница на заедничките седници на соборите на делегатите:

1. донесува Статут на Здружената градска заедница;
2. донесува финансиски план и усвојува завршна сметка на Здружената градска заедница;
3. го усвојува годишниот извештај за работа на Здружената градска заедница, ги разгледува извештаите за здравствената состојба на населението и за условите под кои се укажува здравствената заштита;
4. донесува Деловник за работа;
5. донесува Програма за работа;
6. го избира и отповикува претседателот и заменикот на претседателот на Собранието на Здружената градска заедница;
7. ги избира и отповикува претседателите и членовите на извршните органи и другите постојани и повремени органи и тела на Собранието на Здружената градска заедница;
8. ги избира и разрешува секретарот на Собранието на Здружената градска заедница и неговите заменици;
9. одлучува за организацијата на Стручната служба на Здружената градска заедница преку која обезбедува вршење на стручните, административните и финансиските работи;
10. одлучува за склучување спогодби за регулирање на меѓусебните односи помеѓу Здружената градска заедница и работниците на работната заедница на Стручната служба на Здружената градска заедница;

11. одлучува за склучување на спогодба со други самоуправни интересни заедници и организации за вршење на определени спрочни, финансиски и административни работи за тие заедници односно организации од страна на Стручната служба на Здружената градска заедница;

12. покренува иницијатива и учествува во склучувањето на општествени договори и самоуправни спогодби со кои се остварува самоуправни уредување и усогласување на општествено-економските и други односи во областа на здравствената заштита;

13. утврдува предлози за измена и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување;

14. одлучува за прифаќање на спогодбата за здружување на регионалната заедница;

15. врши и други работи за кои е овластена со Закон, овој статут, општествен договор, Самоуправна спогодба и други самоуправни општи акти на Здружената градска заедница и општинските заедници.

Член 162

На заедничката седница Собранието одлучува рамноправно со надлежните собори на Собранието на град Скопје за прашањата од областа на здравствената заштита.

Член 163

Соборот на делегатите на корисниците на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите во рамките на рамноправен делокруг, на одвоени седници:

1. ја утврдуваат политиката за развој и унапредување на здравствената заштита и донесуваат среднорочни планови и годишни програми за остварување на овие планови;

2. одлучуваат за насочување на средствата обезбедени за здравствена заштита врз основа на заеднички утврдена политика и за условите и начинот под кои се остварува здравствената заштита;

3. ги утврдуваат приоритетите за изградбата и опремувањето на здравствените објекти на подрачјето на градот и за насочување на средствата обезбедени за проширување на материјалната основа на трудот во здравствените организации;

4. ги утврдуваат основите и мерилата за остварување на слободната размена на трудот помеѓу корисниците и давателите на услугите;

5. ги утврдуваат основните за определување на придонесите на здравствената заштита за оние категории на осигуреници за кои основницата не е утврдена со Закон;

6. ги утврдуваат придонесите за здравствена заштита;

7. одлучуваат за обезбедување на дополнителни средства и за начинот на покривање на загубите во работењето во Здружената градска заедница;

8. избираат претседатели и членови на работните тела;

9. вршат и други работи утврдени со Закон, Самоуправна спогодба за здружување, Деловникот, Статутот и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница.

Член 164

Во вршењето на работите од самостојниот делокруг на соборите на делегатите во Собранието утврдени со Закон, Самоуправната спогодба за здружување, овој статут и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница, соборот на делегатите расправа и одлучува на одделна седница и е самостоен во донесувањето на одлуките.

Член 165

Соборот на делегатите на корисниците на услугите во самостоен делокруг донесува општи акти за правата од здравствена заштита, за условите и начинот на нивно остварување и врши други работи кои со Закон, овој статут и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 166

Собранието на Здружената градска заедница на заедничка седница, на соборите на делегатите донесува полноважни одлуки со мнозинство гласови на присутните делегати.

За донесување на актите за заеднички седници потребно е присуство на мнозинството на делегатите на соборите.

Член 167

Во работите од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница за кои самостојно одлучува одделен собор на делегатите, за полноважно одлучување потребно е присуство на мнозинството на делегатите на тој собор.

Полноважни се одлуките за кои гласале мнозинството од присутните делегати.

Член 168

Во работите од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница за кои рамноправно одлучуваат соборот на делегатите на корисниците на услугите и соборот на делегатите на давателите на услугите, за полноважно одлучување потребно е мнозинство на делегати на секој надлежен собор.

Одлука или друг општ акт во чие донесување рамноправно учествуваат соборот на делегатите на корисниците на услугите и соборот на делегатите на давателите на услугите се смета за донесена кога е во истоветен текст во двата собори со мнозинство на гласови на присутните делегати во секој собор.

Член 169

Кога по прашањата за кои рамноправно одлучуваат двата собора на делегатите се утврдат противречни начела врз кои треба да се засновува актот или се утврдат различни прашања што со актот треба да се уредат, како и кога при одлучувањето по предлогот на актот не се донесат во истоветен текст ќе се спроведе постапка на усогласување.

Член 170

За постигнување на согласност помеѓу надлежните собори по спорните прашања од претходниот член, двата собора го продолжуваат претресот на предлогот за донесување на актот и одново гласаат за спорните прашања.

Ако меѓу соборите и по двата претреса едно по друго не се постигне согласност за истоветноста на начелата врз кои треба да се засновува предлогот на актот и за прашањата што со него треба да се уредат или ако не се постигне согласност за истоветноста на текстот при одлучувањето по предлогот на актот, соборите формираат заедничка комисија составена од еднаков број на членови од едниот и другиот собор и на таа комисија и доверуваат да изготви предлог за решавање на спорните прашања.

Ако во заедничката комисија не се постигне согласност или ако еден собор не по усвои предлогот на комисијата, Собранието на град Скопје донесува одлука со која привремено го решава тоа прашање.

Одлуката од став 3 од овој член се применува до донесувањето на одлука од надлежните собори на делегатите на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 171

Соборот на делегати на Собранието на Здружената градска заедница заседава и одлучува одделно на свои седници, но соборите можат да одлучуваат да заседаваат и работат на заеднички седници, заради претресување на одделни прашања и сослушување на образложенија и усогласување на ставови.

Соборите на делегатите кога учествуваат рамноправно во донесувањето на одлуки или други акти можат да одлучат одлуката или актот да го претресат и донесат на заедничка седница.

Кога соборите ќе одлучат да гласаат на заедничка седница, делегатите на секој собор гласаат одделно.

Член 172

Гласањето, по правило се врши јавно. По исклучок, ако за тоа постојат оправдани причини Собранието на Здружената градска заедница

може да одлучи пласањето за одделно прашање да се врши тајно.

Член 173

Собранието на Здружената градска заедница има Деловник.

Со Деловникот на Собранието на Здружената градска заедница поблиску се утврдуваат остварувањето на правата и должностите на делегатите, начинот на работата на Собранието, соборите, нивните органи, изборот и разрешувањето на функционерите на Собранието, соборите, Извршниот одбор и другите органи и тела, постапката за донесувањето на актите како и другите прашања од значење за работата на Собранието, соборите и нивните органи.

Член 174

Право на предлагање на одлуки и други акти од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница има секој делегат во својот собор, Извршниот одбор и другите органи и тела на Собранието и неговите собори.

Член 175

Градската и општинските организации на синдикатот имаат право да покренуваат иницијатива за донесувањето на самоуправни и други општи акти од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница и права на учество во постапката за нивно донесување.

Градската организација на синдикатот има право да дава предлози и иницијатива за склучување на самоуправни спогодби и општествени договори помеѓу самоуправните интересни заедници, меѓу корисниците и давателите на услугите и непосредно да учествува во постапката за нивно донесување.

5) Претседател на Собранието на Здружената градска заедница и претседатели на соборите

Член 176

Собранието на Здружената градска заедница од редот на своите делегати избира претседател и негов заменик.

Претседателот на Собранието на Здружената градска заедница и неговиот заменик се избираат за време од 2 години и по истекот на тоа време можат да бидат повторно избрани.

Претседателот на Собранието на Здружената градска заедница и неговиот заменик се избираат по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 177

Претседателот на Собранието на Здружената градска заедница го претставува Собранието и ги врши особено следните работи:

— ги организира и свикнува заедничките седници на соборите на делегатите и раководи со нив;

— дава иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на Собранието и неговите органи и тела и се прижи за усогласување на нивната работа;

— ја потпишува меѓусебната соработка на соборите како и соработката на органите и телата на Собранието;

— се прижи за примената на Деловникот, за спроведување на начелата на јавност во работата и за остварување на правата на делегатите;

— врши и други работи предвидени со Деловникот или што ќе му ги одреди Собранието на Здружената градска заедница.

Претседателот на Собранието ги потпишува сите акти што ги донесува Собранието на Здружената градска заедница освен препораките на одделните собори.

За својата работа претседателот е одговорен пред Собранието на Здружената градска заедница.

Член 178

Претседателот на Собранието на Здружената градска заедница во случај на отсутност и спреченост го заменува заменикот, на претседателот на Собранието.

Заменикот на претседателот му помага на претседателот на Собранието на Здружената градска заедница во работата и во договор со него врши определени работи од неговиот делокруг.

Член 179

Секој собор на делегатите од редот на своите членови избира претседател на соборот и негов заменик.

Претседателот на соборот на делегатите и неговиот заменик се избираат за време од две години и по истекот на тоа време можат повторно да бидат избрани.

Член 180

Претседателот на Соборот на делегатите ги врши особено следните работи:

— го претставува соборот,

— се грижи за организирање на работата на соборот,

— покренува иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на соборот,

— се прижи за усогласување на работата на соборот и соработката помеѓу соборите,

— се прижи за применување на Деловникот,

— се прижи за спроведување на начелата на јавност во работата на соборот,

— ги потпишува препораките и заклучоците што соборот ги донесува самостојно,

— се прижи за остварување на правата на делегатите на соборот,

— врши и други работи предвидени со Деловникот или што ќе му ги одреди Собранието на Здружената градска заедница или Соборот на делегатите.

Член 181

Замениците претседатели на соборите ги заменуваат претседателите во случај на нивна отсутност или спреченост за работа или помагаат на претседателите и во договор со нив вршат определени работи од нивниот делокруг.

3. Извршен одбор на Собранието

Член 182

Собранието на Здружената градска заедница има Извршен одбор.

Извршниот одбор е колективен извршен орган на Собранието на Здружената градска заедница.

Извршниот одбор се состои од претседател и 8 члена, избрани од редот на делегатите на соборите на Собранието на Здружената градска заедница и тоа:

— 5 члена од редот на делегатите на соборот на корисниците на услуги и

— 4 члена од редот на делегатите на Соборот на давателите на услуги.

Член 183

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на претседател и членовите на Извршниот одбор се врши на првата наредна седница на која се конституира Собранието на Здружената градска заедница.

Член 184

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

1. покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и другите акти од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница;

2. утврдува предлози на финансиските планови, завршните сметки, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Здружената градска заедница и дава мислење по предлозите на одлуки и други општи акти што на Собранието му ги поднесуваат други овластени предлагачи;

3. разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Здружената градска заедница и дава свои мислења и предлози;

4. се грижи за правилно спроведување на утврдната политика на Здружената градска заедница и навремено извршување на одлуките и заклучоците на Собранието на Здружената градска заедница;

5. ги следи условите под кои работниците и другите работни луѓе и граѓани ја остваруваат здравствената заштита и другите права во врска со здравствената заштита, се грижи за правилно остварување на нивните права и предлага преземање на соодветни мерки;

6. ги разгледува поплаките на корисниците на здравствената заштита во врска со работата на Здружената градска заедница и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема, односно предлага преземање на соодветни мерки;

7. одлучува за надоместок на трошоците за правата од здравствената заштита во висина до 200.000 динари;

8. дава согласност на општиот акт на Стручната служба за утврдување на систематизацијата на работните места и на планот за потребните кадри во службата за извршување на програмираните задачи;

9. врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 185

Претседателот и заменикот на претседател на Извршниот одбор се избираат за време од 4 години без право на повторен избор.

Член 186

Секој член на Извршниот одбор има право да му предлага на Извршниот одбор претресување на одредени прашања од надлежноста на Одборот, да дава иницијатива за подготвување на самоуправни општи акти и други акти како и да предлага утврдување на начелни ставови и преземање на соодветни мерки.

Секој член на Извршниот одбор има право и должност во согласност со ставот на Одборот да го претресува одборот во Собранието на Здружената градска заедница.

Член 187

Извршниот одбор работи и одлучува за прашањата од својата надлежност на седници на кои присуствуваат мнозинството на членови на одборот.

Извршниот одбор одлучува со мнозинството на гласови на присутните членови.

Член 188

Претседателот на Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

- го претставува Извршниот одбор,
- ги свикнува и претседава на седниците на Извршниот одбор,
- ги потпишува актите што ги донесува Извршниот одбор и се грижи за нивно извршување.

Член 189

Претседателот на Извршниот одбор во случај на отсутност или спреченост за работа го заменува заменикот на претседателот.

Заменикот на претседателот Извршниот одбор го избира од редот на своите членови.

Член 190

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на Здружената градска заедница.

Член 191

Собранието на Заедницата може да отповика одделни членови на Извршниот одбор.

Секој член на Извршниот одбор има право да поднесе оставка и да ја образложи истата.

Оставката на мнозинството на членови на одборот поединикува оставка на целиот Извршен одбор.

Извршниот одбор може да поднесе и колективна оставка.

Ако Извршниот одбор поднесе колективна оставка како и во другите случаи кога му престанува функцијата, одборот останува на должност до избор на нов извршен одбор.

4. Постојани работни тела на Собранието на Заедницата

Член 192

Постојани работни тела на Собранието на Здружената градска заедница се:

1. комисија за избор и именување;
2. комисија за Статут;
3. комисија за жалби;
4. комисија за разгледување на барањата на осигурениците;
5. комисија за следење, унапредување и развој на здравствената заштита;
6. комисија за стручно усовршување и специјализација на здравствени работници;
7. комисија за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот;
8. одбор за инвестиции и опремување на здравствената дејност.

За разгледување на предлози на одлуки и на други акти и за проучување и претресување на други прашања од надлежноста на Собранието и неговите собори, Собранието и соборите на делегатите може да образуваат одбори, комисии и други постојани и повременни работни тела.

Член 193

Комисијата за избор и именувања се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и именувања ги избира Собранието на Здружената градска заедница на својата прва седница од редот на делегатите на начин и по постапка утврдена со Деловникот или друг општ акт на Собранието на Здружената градска заедница.

Претседателот и членовите на Комисијата за избор и именувања се избираат за време од 4 години.

Член 194

Комисијата за избор и именувања ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

Член 195

Комисијата за Статут се состои од претседател и 6 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за Статут ги избира Собранието на Здружената градска заедница на својата прва седница од редот на делегатите на Собранието на начин и по постапка утврдена со Деловникот на Собранието на Здружената градска заедница.

Претседателот и членовите на Комисијата за Статут се избираат за време од 4 години.

Член 196

Комисијата го изготвува текстот на Статутот и ги проучува и разгледува мислењата и предлозите што се однесуваат на Статутот на Здружената градска заедница и му предлага на Собранието измени и дополнувања на Статутот.

Член 197

Комисијата за жалби се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби ги избира Собранието на Здружената градска заедница на својата прва седница од редот на делегатите на начин и по постапка утврдени со Деловникот на Собранието на Здружената градска заедница.

Претседателот и членовите на Комисијата за жалби се избираат за време од 4 години.

Член 198

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите изјавени против првостепените решенија поднесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права во врска со здравствената заштита.

Член 199

Комисијата за разгледување на барања на осигуреници упатени до самоуправните органи на Заседницата се формира со цел за остварување на права од здравствената заштита во случаи утврдени со овој статут.

Член 200

Комисијата ги врши следните работи:

— ги разгледува барањата упатени до Извршниот одбор на Собранието на Здружената градска заедница во врска со користењето на здравствените услуги и другите права од здравствената заштита што не се уредени со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница и доставува предлози за нивно решавање;

— ги разгледува барањата за остварување на право од здравствена заштита и други права во врска со здравствената заштита по завршната постапка за остварување на тие права пропишани со самоуправни општи акти на Здружената градска заедница, а за кои Извршниот одбор може да донесува одлука зависно од тежината на заболувањето или социјалната положба на подносителите на барањата;

— ги разгледува барањата за одобрување на лекари, санитарски материјал и други средства неопходни за лекување што не се утврдени со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница или во листата на лекови што ја утврдува Собранието на Републичката заедница за здравствена заштита и доставува предлози за нивно решавање;

Во разгледувањето на прашањата од овојот делокруг заради изготвување на предлозите, Комисијата може по укажана потреба да прибавува стручни мислења од соодветни организации од областа на здравството.

Член 201

Комисијата се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и 2 члена на комисијата се избираат од редот на делегатите на Собранието на Здружената градска заедница, 1 член делегира Градскиот совет на Сојузот на синдикатите на Скопје и 1 член Здружението на лекарите на град Скопје.

Претседателот и членовите на Комисијата се избираат за време од 4 години.

Член 202

Комисијата за следењето, унапредувањето и развојот на здравствената дејност и здравствената заштита ги врши следните работи:

— ги разгледува барањата на ООЗТ од здравството за воведување на нови дијагностички методи и постапки и утврдува свои предлози и мислења;

— доставува предлог до Извршниот одбор на Собранието на Здружената градска заедница за воведување во функција на новите дијагностички методи;

— ги разгледува барањата за набавка на нова апаратура и дава мислење за оправданоста на набавката.

Во разгледувањето на прашањата од овојот делокруг и заради изготвување на предлозите, Комисијата може по укажана потреба да прибавува стручни мислења од соодветни организации во областа на здравството.

Член 203

Комисијата се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и 3 члена на комисијата се избираат од редот на делегатите на Собранието на Здружената градска заедница, а 1 член делегира Здружението на лекарите на град Скопје.

Претседателот и членовите на комисијата се избираат за време од 4 години.

Член 204

Комисијата за стручно усовршување и специјализација на здравствени работници се формира со цел за стручно усовршување и специјализација на здравствени работници.

Член 205

Комисијата ги врши следните работи:

— ги разгледува барањата на ООЗТ од здравството и здруженијата на здравствените работници за одобрување на средства за организирање на конференции и други научни и стручни собири;

— ги разгледува барањата од ООЗТ од здравството за одобрување средства за стручно усовршување на здравствени работници;

— изготвува Предлог-програма за стручно усовршување на здравствените работници за претходната година и предлози за одобрување средства за формите за стручно усовршување утврдени во Правилникот за стручно усовршување на здравствените работници.

Член 206

Комисијата се состои од претседател и 4 члена.

Претседателот и 2 члена на комисијата се избираат од редот на делегатите на Собранието на Здружената градска заедница, 1 член делегира Здружението на лекарите и 1 член Здружението на здравствените работници на град Скопје.

Претседателот и членовите на комисијата се избираат за време од 4 години.

Член 207

Комисијата за следење и проучување на прашањата во врска со остварувањето на слободната размена на трудот ги врши следните работи:

— ги разгледува текстовите на нацртите и предлозите на развојните документи на Здружената градска заедница и на општествено-политичките заедници за развој на здравствената заштита и здравствената дејност во трудот;

— ги проучува предлозите на нормативите и стандардите за остварување на здравствена заштита и дава свои предлози и мислења;

— ги проучува прашањата во врска со надоместувањето на здравствените услуги и поднесува предлози за уредување на односите во слободната размена на трудот.

— изготвува предлози за договарање на здравствената заштита;

— го следи извршувањето на договорите склучени помеѓу Здружената градска заедница и организациите на здружениот труд од областа на здравството, условите под кои се остварува здравствената заштита и предлага на Собранието и надлежните собори преземање на соодветни мерки;

— врши и други работи за кои ќе го овласти Собранието на Здружената градска заедница.

Комисијата за прашањата на слободната размена на трудот предлозите и мислењата по прашањата од овојот делокруг ги изнесува пред Извршниот одбор на Собранието на Заедницата.

Член 208

Комисијата за прашањата на слободната размена на трудот се состои од претседател и 6 члена.

Претседателот и 3 члена се избираат од редот на делегатите на Соборот на делегатите на корисниците на услуги, а 3 члена се избираат од редот на Соборот на делегатите на даватели на услуги.

Претседателот и членовите на комисијата се избираат за време од 4 години.

Член 209

Одборот за инвестиции и опремување на здравствената дејност ги врши следните работи:

— ги разгледува предлозите и барањата за одобрување на средства за развој и инвестиции во здравствената дејност за изградба и опремување на здравствените објекти на подрачјето на Здружената градска заедница и дава свои предлози и мислења;

— изготвува предлози за утврдување и распоредување на средствата за развој и инвестиции по

корисници во согласност со Програмата за развој на здравствената заштита;

— се грижи и ја следи реализацијата на сите инвестициони активности што се остваруваат во согласност со Програмата за развој на здравствена заштита;

— предлага мерки за измена и дополнување на Програмата за развој во делот за развој и опремување.

Делокругот на Одборот се остварува во рамките на средствата на Здружената градска заедница што се издвојуваат на посебна сметка во Службата за општествено книговодство, за развој и опремување на здравствената дејност во согласност со Програмата за развој на здравствената заштита и со посебен општ акт.

Член 210

Одборот за инвестиции и опремување на здравствената дејност се состои од претседател и 6 члена.

Член 211

За проучување на одделни прашања од својот делокруг, за составување на извештаи по овие прашања како и за изготвување на нацрт на акти, комисиите и другите тела можат да образуваат работни или стручни групи или да предложат Собранието да одлучи да се ангажираат научни и други институции или одделни стручни лица.

Членовите на работните или стручните групи се именуваат од редот на членовите на Комисијата односно другото работно тело од редот на работниците на заедничката Спрудна служба на Здружената градска заедница и од редот на определени стручни и јавни работници.

Член 212

Комисијата или друго работно тело на Собранието на Здружената градска заедница работат на седници на кои присуствуваат мнозинството на членовите на Комисијата односно телото.

Комисијата или другото работно тело на Собранието на Здружената градска заедница донесуваат полноважни одлуки со мнозинство на гласови од присутните членови.

5. Секретар на Собранието на Здружената градска заедница

Член 213

Собранието на Здружената градска заедница има секретар.

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница истовремено е и раководител на Стручната служба на Заедницата.

Член 214

За секретар на Собранието на Здружената градска заедница може да биде избрано лице со завршен правен, медицински или економски факултет, и со 6 години работно искуство, а кое се истакнува со организаторски и стручни способности.

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница го избира Собранието на Заедницата по спроведен јавен конкурс, на предлог на конкурсната комисија и по прибавено мислење од Советот на работната заедница.

Конкурсната комисија од претходниот став има 5 члена кои ги именува Собранието на Здружената градска заедница од редот на своите делегати.

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница се избира за време од 4 години и по истекот на тој период повторно може да биде избран.

Член 215

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница му помага на претседателот на Собранието во подготвувањето на седниците на Собранието и изготвувањето на заклучоците, препораките, предлозите и мислењата, се грижи за извршување на одлуките на Собранието. Ја застапува Здружената градска заедница, се грижи за подготвување на ак-

тите на Собранието на Здружената градска заедница и врши други работи во согласност со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница.

Секретарот на Собранието има право и должност да учествува во работата на Собранието на Здружената градска заедница и неговите органи и тела без право на одлучување.

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница врз основа на одлуки на Собранијата на општинските заедници може да ја врши и функцијата на секретар на Собранијата на тие заедници.

Член 216

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница има два заменика од кои еден со завршен правен, а еден со завршен економски факултет и најмалку 6 години работно искуство.

Замениците на секретарот ги избира Собранието на Здружената градска заедница по спроведен јавен конкурс на предлог на конкурсната комисија и по прибавено мислење од Советот на работната заедница.

Конкурсната комисија има 5 члена што ги избира Собранието на Здружената градска заедница од редот на своите делегати.

Замениците на секретарот се избираат за време од 4 години и по истекот на тој период можат да бидат повторно избрани.

Замениците на секретарот го заменуваат секретарот во случај на спреченост и отсутност и вршат работи што ќе им ги определи секретарот на Собранието. Во случај на подолга отсутност секретарот го заменува еден од замениците што ќе го определи секретарот со писмено решение.

Член 217

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница и неговите заменици ги остваруваат самоуправните права и другите права по основ на работа во работната заедница на Стручната служба во согласност со Законот и самоуправните општи акти на Стручната служба.

Член 218

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница и неговите заменици за својата работа се одговорни пред Собранието.

Собранието на Здружената градска заедница ја оценува нивната работа најмалку еднаш годишно и тоа по правило со разгледување на извештајот за работа на Здружената градска заедница и на заедничката стручна служба.

Член 219

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница може да биде разрешен и пред истекот на времето за кое се именува по свое барање или врз основа на одлука на Собранието на Здружената градска заедница.

За постоењето на условите за разрешување на секретарот на Собранието на Здружената градска заедница пред истекот на времето за кое е избран дава мислење Комисијата за избор и именување.

Ако секретарот на Собранието на Здружената градска заедница се разрешува по свое барање, Собранието ќе го разреши од должноста со истекот на три месеци од поднесувањето на барањето доколку со заемна согласност не биде поинаку определено.

Член 220

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница како раководител на Стручната служба на Заедницата се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба и за унапредување на работата на службата.

— издавање упатства за работа на Стручната служба и ги врши работите на раководител што се утврдуваат со Статутот и другите самоуправни општи акти на Стручната служба.

Член 221

Секретарот на Собранието на Заедницата може за донесување на поедини решенија да ги овласти замениците на секретарот и раководителите на организационите единици во Заедничката стручна служба.

Член 222

Ако секретарот смета дека општ акт или поединечен акт донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на Закон, односно на друг пропис, општествен договор, самоуправни спородба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот што го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане на својата одлука секретарот има право и должноста да го запре од извршување таквиот акт и за тоа да го извести надлежниот орган.

Член 223

Работите на секретарот на Извршниот одбор и на постојаните и повремени работни тела на Собранието ги врши работник на Стручната служба.

Секретарот на органите и телата на Собранието им помага и на претседателите на тие органи и тела во свикнувањето и организирањето на седниците, во подготвувањето на предлог заклучоците и во изготвувањето на извештаите на тие органи и тела.

Секретарот на органите и телата има право да присуствува и да учествува во работата на тие седници без право на одлучување.

6. Самоуправна контрола

Член 224

Заради обезбедување на самоуправна контрола над работата на органите на управувањето и Стручната служба на Здружената градска заедница, како и на начинот и условите по кои се укажува здравствена заштита се формира Одбор за самоуправна контрола.

Одборот за самоуправна контрола е самостоен самоуправен орган на Здружената градска заедница.

Член 225

Одборот за самоуправна контрола ги врши особено следните работи:

1. врши увид во работата на Здружената градска заедница и нејзините органи и тела;
2. врши контрола по однос на правилното применување на Статутот на Здружената градска заедница и другите самоуправни општи акти што ги донесува Собранието на Здружената градска заедница;
3. врши увид во работата на Стручната служба на Здружената градска заедница по однос на начинот на вршењето на стручните, финансиските и административните работи на Здружената градска заедница;
4. врши увид во работата на здравствената служба по однос на начинот и условите под кои се укажува здравствената заштита;
5. покренува иницијатива за разгледување и решавање на прашања од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница;
6. поднесува извештај за својата работа на делегациите и самоуправните организации, односно за единици кои покренале одредени прашања;
7. бара од органите на Здружената градска заедница и од органите во организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност, одговори, информации и извештаи по прашања покренати од организации на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници и поединци и ги известува за акциите што ги презема по нивна иницијатива;
8. ја известува јавноста за акциите што ги презел, за резултатите од тие акции и за својот став по однос на покренатите прашања;

9. врши и други работи што произлегуваат од Законот, овој статут и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница.

Член 226

Одборот за самоуправна контрола се состои од 10 члена што ги избираат Собранијата на општинските заедници и тоа секоја општинска заедница по еден делегат од Собранието на јурионичките на услугите и по еден делегат од Соборот на давателите на услугите.

Член 227

На првата седница на Одборот за самоуправна контрола се врши конституирање и се избира претседател и заменик на претседателот.

Член 228

Одборот за самоуправна контрола работи на седници на кои присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на членовите.

Одборот за самоуправна контрола донесува полноважни одлуки со мнозинство на гласови од присутните членови на седницата.

Член 229

Одборот за самоуправна контрола има Деловник. Со Деловникот за работа на Одборот за самоуправна контрола поблиску се утврдуваат правата и должностите на членовите на Одборот и начинот и постапката за решавање на поедини прашања од неговата надлежност.

IV. ОПШТЕСТВЕНО ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ

Член 230

Општествено економските односи во Здружената градска заедница како самоуправни општествено економски односи во слободната размена на трудот се изразуваат и воспоставуваат во планирањето и усогласувањето на потребите на населението во областа на здравствената заштита со материјалните можности на здружениот труд, во утврдување на основите и мерилата за стекнување на доход на ОЗТ од здравството и вреднување на трудот и резултатите од трудот во здравството.

Член 231

Со планирањето во Здружената градска заедница работните луѓе ги усогласуваат и насочуваат заедничките интереси и цели за создавање на најповолни услови за развој на здравствената заштита во согласност со своите потреби и можности, развивање на самоуправните општествено економски односи во областа на здравствената заштита и остваруваат општествена контрола над условите, средствата и резултатите во остварувањето на заедничките интереси и цели заради кои Здружената градска заедница е основана.

Правото и должноста на планирањето работните луѓе во Здружената градска заедница го остваруваат во постапка и услови утврдени со Закон.

Член 232

Со планирањето на здравствената заштита се обезбедува:

- задоволување на заедничките интереси и потреби од здравствената заштита;
- вид, обем и начин на задоволување на заедничките потреби и приоритетите во задоволувањето на тие потреби;
- рамномерност во развојот на здравствената заштита;
- здружување на труд и средства за задоволување на заедничките потреби и за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот на здравствените организации;
- меѓусебно поврзување во општествената репродукција;
- взаемност и солидарност во остварувањето на развојот на здравствената заштита.

Член 233

Плановите за развој на здравствената заштита се донесуваат како среднорочни и доцнорочни планови.

Среднорочниот план е основен план за развој на здравствената заштита во Здружената градска заедница и се донесува за период од 5 години.

Доцнорочниот план се донесува за период од 10 години или повеќе години и служи како појдовна основа за донесување на среднорочни планови.

Во Заедницата, секоја година, се донесува програма за спроведување на среднорочниот план за развој на здравствената заштита во таа година.

Член 234

Плановите за развој на здравствената заштита се донесуваат истовремено со соодветните планови на организациите на здружениот труд, месните заедници, здравствените организации, општините и градот и се во меѓусебна зависност и поврзаност.

Плановите за развој на здравствената заштита во Здружената градска заедница мораат да бидат во согласност со доходот планиран во основните организации на здружен труд во материјалното производство.

Член 235

Во планирањето на развојот на здравствената заштита во Здружената градска заедница, работните и другите работни луѓе поаѓаат од своите потреби во сите облици на здравствена заштита, животните услови и работната средина, здравствената состојба и структурата на населението, достигнатиот степен на развојот на здравствената заштита, хигиено-епидемиолошките прилики, оценката на постоечките и развојните можности на здравствената заштита во согласност со потребите и можностите на општеството и ги користат научните сознанија во областа на медицинските и другите науки и податоците и извештајата што ги пружа информативниот систем во областа на здравствената заштита.

Член 236.

Среднорочниот план за развој на здравствената заштита во Здружената градска заедница ги содржи особено:

— заедничките цели и задачи кои во областа на здравствената заштита треба да се остварат во планскиот период;

— целите и задачите во задоволувањето на личните и заедничките потреби и интереси во областа на здравствената заштита кои се остваруваат во заедницата;

— обем, квалитет и начин на задоволувањето на заедничките потреби во областа на здравствената заштита кои се остваруваат во Здружената градска заедница;

— обем и начин на обезбедување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на здравствената заштита, како и за проширување на материјалната основа на трудот на здравствените организации кои обавуваат дејност од заеднички интерес;

— приоритетите во задоволувањето на заедничките потреби и интереси;

— програма за изградба, доградба и опремување на здравствените организации и здравствените капацитети;

— програма за обезбедување на кадри за укажување на здравствена заштита;

— програма за обезбедување услови за остварување на целите на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— други прашања од значење за развојот на здравствената заштита од делокругот на Заедницата.

Член 237

Собранието на Здружената градска заедница донесува годишна програма за остварување на среднорочниот план за развој на здравствената заштита.

Програмата од претходниот став по правило се донесува за наредната година пред истекот на тековната година.

Член 238

Собранието на Здружената градска заедница и неговите органи се должни редовно да го следат, анализираат и оценуваат остварувањето на планот за развој на здравствената заштита и да преземаат мерки за негово остварување односно извршување.

Со цел за следење на остварувањето на планот за развој на здравствената заштита секретарот на Собранието на Здружената градска заедница му поднесува на Собранието најмалку еднаш годишно извештај за остварување на планот за развој во изминатиот плански период, кој содржи и оценка за можниот развој во наредната година и предлага мерки кои треба да се преземаат заради остварување на планот во таа година.

Извештајот од став 2 на овој член се поднесува до 15 мај секоја година.

Собранието на Здружената градска заедница го разгледува извештајот и донесува заклучок за преземање на мерки и обезбедување на услови за остварување на целите и задачите утврдени со планот за развој во тековната и наредната година.

Член 239

Ако планот за развој на здравствената заштита не се остварува, Собранието на Здружената градска заедница и неговите органи се должни да ги анализираат причините и во рамките на своите права и должности да преземаат мерки заради остварување на планот и извршување на преземените обврски.

Ако во текот на реализацијата на планот за развој на здравствената заштита се утврди дека утврдените задачи не можат да се остварат, Собранието на Здружената градска заедница врши измена и дополнување на планот во согласност со резултатите од анализата за причините поради кои планот не може да се оствари.

Измените и дополнувањата на планот за развој на здравствената заштита се вршат по постапка која е предвидена за неговото донесување.

1. Средства за здравствена заштита

Член 240

Средствата за задоволување на личните и заедничките потреби во областа на здравствената заштита се обезбедуваат врз основа на начелата на взаемност и солидарност во согласност со самоуправни уогласените планови за развој на здравствената заштита во општините, градот и Републиката, општествените планови и утврдената политика за општа и заедничка попрошувачка.

Средствата за задоволување на потребите за здравствена заштита и за остварување на правата на надоместок на личен доход и други парични надоместоци врз начелата на взаемност и солидарност ги обезбедуваат работниците и другите работни луѓе во согласност со овој статут и другите самоуправни општи акти на Здружената градска заедница и на самоуправните организации и заедници.

Член 241

Работниците и другите работни луѓе издвојуваат и здружуваат средства за:

— обезбедување здравствена заштита што се остварува во однос на слободна размена на трудот во Заедницата и преку неа;

— надоместок на личен доход и други парични надоместоци утврдени со овој статут и со самоуправните општи акти на Здружената градска заедница и самоуправните организации и заедници;

— извршување на преземените обврски за здружување на средства за остварување на здравствена заштита врз основа на поширока солидарност.

Член 242

Средствата за лични и заеднички потреби за кои со Закон или Самоуправна спогодба за здружување е утврдено да се задоволуваат во Здружената градска заедница, се обезбедуваат со самоуправни спо-

годби што ги склучуваат работниците и другите работни луѓе преку општинските заедници.

Овие средствата од став 1 на овој член, Здружената градска заедница се обезбедуваат и здружуваат средства и од други извори и тоа: средства што ги здружуваат организациите на здружениот труд, општествено-политичките заедници и други самоуправни организации и заедници, како и средства остварени по пат на подароци, дотации и други извори.

Средствата за здравствена заштита за која со Самоуправна спогодба е утврдено дека ќе се остварува во Здружената градска заедница се обезбедуваат со здружување на дел од средствата на општинските заедници од подрачјето на Здружената градска заедница.

Член 243

Со самоуправните спогодби од член 242 став 1 се утврдува висината на средствата за издначување на материјалните можности за остварување на единствено ниво и обем на правата од здравствената заштита, висината на средствата за другите потреби и интереси кои се задоволуваат во Здружената градска заедница, како и мерилата и критериумите за распределба односно користење на овие средства.

Член 244

Општинските заедници кои од вкупно расположивите средства не можат да ги покријат планираните трошоци за здравствена заштита утврдени со годишните планови за здравствена заштита за редовна дејност обезбедуваат средства за извршување на тие планови од здружените средства за оваа намена во Здружената градска заедница.

Член 245

Во Здружената градска заедница се формираат средства за посебна намена и тоа:

— средства за солидарност и за издначување на условите за користење на единствено ниво и обем на правата од здравствената заштита;

— средства за проширување на материјалната основа на трудот и унапредување на развојот на здравствената заштита;

Здружената градска заедница може да има и други средства за посебна намена.

Средствата од став 1 на овој член се распоредуваат за посебна намена со финансискиот план на Здружената градска заедница и можат да се користат само во согласност со тие намени.

Член 246

Собранието на Здружената градска заедница може со одлука да пропишува учество (партиципација) на корисниците при користење на одделни видови здравствени услуги, како и при набавка на ортопедски помагала, протетични средства и лекови.

Учеството на корисниците од став 1 на овој член се утврдува врз основа на единствените критериуми што се утврдуваат во Републиката заедница за здравствена заштита, водејќи притоа сметка воведувањето, односно висината на учеството да не ги одвраќа граѓаните од користењето на здравствената заштита.

Собранието на Здружената градска заедница може со општ акт да ослободи од учество во трошоците за користење на одделни видови здравствени услуги определени категории корисници со оглед на нивната економска состојба, возраст и други околности.

Член 247

Здружената градска заедница не може да преземе и да извршува обврски над планираните средства без согласност на општинските заедници.

Член 248

Вкупните средства што се обезбедуваат за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во Здружената градска заедница се утврду-

ваат со финансискиот план, а конечниот износ и нивниот распоред со завршната сметка.

Утврдениот вишок на приходи над расходите по завршната сметка се распоредува на дел за враќање на евентуално повеќе остварените средства над општествено договорениот износ, дел на средства за пренос во приходите за наредната година, за пренос во средства за посебна намена, како и за други намени во согласност со планот и општите акти на Здружената градска заедница.

Утврдените непоотрошени средства за посебна намена се пренесуваат во средствата за иста намена на наредната година.

Утврдениот износ на непокриените расходи по завршната сметка се покриваат во согласност со Законот и посебните спогодби со општинските заедници.

Член 249

Здружената градска заедница им поднесува на општинските заедници извештај за финансиското работење по периодичните пресметки и завршната сметка.

Член 250

Материјално финансиското работење на Здружената градска заедница се врши во согласност со Законот и други прописи.

2. Стекнување на доход во слободна размена на трудот

Член 251

Работниците во здравствените организации со чија дејност се задоволуваат заедничките потреби и интереси во областа на здравствената заштита во Здружената градска заедница, стекнуваат доход во однос на слободна размена на трудот.

Член 252

Подовна основа за слободна размена на трудот помеѓу корисниците и давателите на услугите во рамките на Здружената градска заедница претставуваат целите и задачите утврдени со планот за развој на здравствената заштита на Здружената градска заедница и годишните програми за нивното спроведување, програмите за работа и развој на здравствените организации и висината на средствата што корисниците можат да ги здружат за здравствена заштита во согласност со договореното ниво на општата и заедничката потрошувачка.

Член 253

Основите, мерилата и критериумите за остварување на слободната размена на трудот се утврдуваат со самоуправна спогодба што ја склучуваат работниците и другите работни луѓе и работниците во здравствените организации преку општинските заедници и Здружената градска заедница, како заеднички основи и мерила за односите во слободната размена во рамките на заедниците.

Самоуправната спогодба од претходниот став се склучува по правило за еден среднорочен плански период.

Член 254

Врз Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за остварување на слободната размена на трудот од член 253 на овој статут секоја година во рамките на Здружената градска заедница корисниците и давателите на здравствени услуги преку своите делегати во Собранието ги утврдуваат елементите на надоместокот односно цената на здравствените услуги, со тоа што така утврдената цена да обезбедува на давателите на услугите:

— намест на материјалните трошоци спрема самоуправниот утврдените нормативи и стандарди на медицинскиот и останатиот труд;

— амортизација на со Закон пропишани стапки;

— штеповодни и законски обврски,

— средства за личен доход и заедничка потрошувачка.

— средства за резерви;

— дел од средствата за унапредување и проширување на материјалната основа на трудот.

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој член се уредуваат и други прашања од значење за регулирањето на меѓусебните права и обврски на корисниците и давателите на услугите во односите на слободната размена на трудот.

Член 255

Врз основа на критериумите и мерилата утврдени во член 253 и 254 од овој статут здравствените организации што остваруваат доход со слободна размена на трудот во рамките на Здружената градска заедница склучуваат договор со Здружената градска заедница за спроведување на здравствената заштита.

Договорот од став 1 на овој член содржи:

— обем и квалитет на здравствени услуги што работниците од здравствените организации ќе им ги пружат на организациите како и организацијата на здравствената заштита;

— висината на надоместокот на здравствената организација за извршените здравствени услуги, начин на пресметување и исплата на надоместокот;

— критериумите и начинот на вреднувањето на посебните резултати во спроведувањето на здравствената заштита и поодделни мерки и акции, како и начинот на стимулирање на рационалното трошење на средствата од здравствена заштита;

— начинот на вршењето на контролата на работата и извршувањето на обврските на здравствените организации;

— одговорност за штета сторена со неизвршување, неправилно или неблаговремено извршување на обврските од договорот;

— начинот на решавањето на спорните прашања во врска со неизвршувањето на договорот;

— времето за кое договорот се заклучува, роковите за извршување на поодделни обврски, како и други меѓусебни права и обврски во врска со примената на договорот.

Договорот од став 1 на овој член се склучува за секоја календарска година по правило до крајот на јануари за тековната година.

Член 256

Здравствената организација со која во рамките на Здружената градска заедница е склучен договор за спроведување на здравствената заштита, должна е здравствената заштита да ја пружа во согласност со усвоената програма за развој и да ја известува Здружената градска заедница и корисниците на здравствената заштита за својата работа и за состојбите и проблемите во здравствената заштита, за организацијата на работата во врска со пружањето на здравствената заштита и за другите прашања кои се од значење за спроведување на здравствената заштита.

Член 257

Здравствената организација која не е задоволна од понудениот договор од член 255 на овој статут има право да поднесе приговор до Собранието на Здружената градска заедница.

Собранието на Здружената градска заедница е должно да се произнесе по приговорот што го поднела здравствената организација.

Член 258

Доколку здравствената организација не е задоволна со ставот на Собранието по однос на поднесениот приговор, спорот настанат во текот на договарањето помеѓу здравствената организација и Здружената градска заедница по решава Арбитражната комисија.

Арбитражната комисија е составена од 5 члена, од кои претседателот и 2 члена и нивните заменици ги именува за време од 4 години Собранието на град Скопје, а по еден член делегираат здравствените организации кои учествуваат во спорот и Здружената градска заедница.

Член 259

Арбитражната комисија е должна спорното прашање да го реши најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Одлуката на арбитражната комисија е конечна и задолжителна за странките.

Член 260

Арбитражната комисија работи и одлучува на седници.

Член 261

Арбитражната комисија своите одлуки ги донесува со мнозинство на гласови на присутните членови.

Член 262

Здружената градска заедница во рамките на Републиката заедница може да склучи Самоуправна спогодба за усогласување на цените на здравствени услуги за корисниците на здравствената заштита од подрачјето на други заедници за здравствена заштита.

V. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

1. Народна одбрана

Член 263

Здружената градска заедница во согласност со Законот и плановите и одлуките на надлежните органи на градот има право и должност во рамките на овојот делокрут да ја организира и активно да учествува во заштитата и одбраната на независноста, суверенитетот, територијалната целокупност и со Уставот утврденото самоуправно општествено уредување.

Во согласност со одредбите од став 1 на овој член Заедницата и нејзините органи активно учествуваат во изградувањето на политиката на одбраната, обезбедуваат материјални и други услови за спроведување на подготовките за одбраната, преземаат мерки за оспособување на здравствените организации за работа во воени услови и извршуваат други задачи од интерес за народната одбрана.

Член 264

Здружената градска заедница во организирањето и спроведувањето на подготовките во областа на народната одбрана ги врши следните задачи:

— ги усогласува своите планови и програми за својот развој со потребите на народната одбрана и плановите за одбрана на земјата;

— донесува свој план за одбрана и го усогласува со планот за одбрана на градот;

— го утврдува делокругот и одговорноста на Собранието, Извршниот одбор и другите органи и тела на собранието во врска со подготовките за народна одбрана и вршењето на работите и задачите на народната одбрана во мир и во случај на војна;

— ги извршува одлуките на собранието на градот кои се однесуваат на обврските во врска со подготовките во областа на народната одбрана, утврдени со планот за одбрана на градот;

— обезбедува потребни услови и презема организациони и други мерки неопходни за продолжување на работата во воени услови.

Член 265

Во извршувањето на работите и задачите од областа на народната одбрана, а посебно во подготвувањето на планот за одбрана на Здружената градска заедница овластените органи на Здружената градска заедница соработуваат со надлежните органи за народна одбрана во градот и постапуваат по нивните сугестии и барања.

Овластените органи на Здружената градска заедница, по потреба или по барање, ги известуваат надлежните органи во градот за состојбата во спроведувањето на подготовките за народна одбрана и преземаат посебни мерки за вршење на здравствената дејност во услови на војна или непосредна военa опасност.

Член 266

Собранието на Здружената градска заедница со посебен акт утврдува кои видови на податоци од интерес за народната одбрана се сметаат како тајни и одредува мерки и постапка за нивна заштита во согласност со прописите за критериумите за утврдување на податоците значајни за народната одбрана и за мерките за заштита на таквите податоци.

Во случај на војна, непосредна воена опасност или вонредни околности, кога објективно е оневозможена нормалната работа на собранието на Здружената градска заедница, а постои потреба од итно решавање на одредени прашања од значење за работата на Здружената градска заедница или на организациите на здружениот труд во областа на здравствената дејност, сите овластувања на Собранието на Здружената градска заедница ги има Извршниот одбор.

Извршниот одбор е должен сите акти донесени во смисла на овластувањата од став 1 на овој член веднаш по престанувањето на вонредните околности да му ги поднесе на Собранието на Здружената градска заедница на согласност.

2. Општествена самозаштита

Член 267

Општествената самозаштита во Здружената градска заедница се остварува со одредени мерки и активности со цел за заштита на социјалистичкото општествено уредување, слободите на човекот и граѓаните, општествената и личната сопственост, самоуправните и другите права на работните луѓе и граѓаните, државната службената тајна и другите вредности на општеството.

Здружената градска заедница е должна постојано да придонесува за развивање и јакнење на општествената самозаштита во рамките на своите основни дејности.

Член 268

Работните луѓе имаат право и должност непосредно и преку своите делегации и делегати во Собранието на Здружената градска заедница да работат на сузбивање на сите негативни појави во Здружената градска заедница и за таа цел да покренуваат иницијатива за отстранување на таквите појави, да даваат помош на органите на Здружената градска заедница и другите органи и организации овластени за преземање на мерки со кои се отстрануваат таквите појави и да обезбедуваат непрекинатата контрола и надзор над работата и работењето на Здружената градска заедница.

Член 269

Самоуправните и другите органи на Здружената градска заедница се должни редовно и навремено да ги информираат работните луѓе за сите негативни појави, нивните причини и носителите со цел за насочување на активноста на сите чинители за отстранување на тие појави и нивните носители.

Делегатите во Собранието на Здружената градска заедница имаат право и должност да покренуваат иницијатива и да даваат предлози за преземање на потребни мерки со цел за заштита на општествената сопственост, самоуправните права на работните луѓе и другите општествени вредности и во таа смисла да даваат помош и соработка на самоуправните и другите органи на Здружената градска заедница, надлежните органи на управата и другите органи и организации.

Член 270

Органите на Здружената градска заедница се должни повремено, а најмалку еднаш годишно да вршат процена на состојбите и проблемите на општествената самозаштита во Здружената градска заедница и да донесуваат конкретни програми за напреден развој и уовршување на системот на општествената самозаштита.

Член 271

За извршување на задачите од областа на народната одбрана и општествената самозаштита Собранието формира комисија за народна одбрана и општествена самозаштита и ги утврдува другите органи на народната одбрана и општествената самозаштита.

Оставот, начинот на избор и делокругот на работата на Комисијата и другите органи на народната одбрана и општествената самозаштита го утврдува Собранието на Здружената градска заедница со посебен општ акт.

Член 272

Секретарот на Собранието на Здружената градска заедница како раководител на подготовките за народна одбрана и општествена самозаштита во случај на војна ги врши особено следните работи:

— се грижи за спроведување на општите прописи и одлуки на надлежните органи што се однесуваат на подготовките за одбрана и заштита во случај на војна;

— се грижи за извршување на одлуките што ги донесува Собранието на Здружената градска заедница за спроведување на подготовките за народна одбрана и општествена самозаштита;

— во случај на непосредна воена опасност организира спроведување на пропишани мерки за готовност, а во случај на мобилизација и војна, организира и непосредно раководи со подготовките за преминување на Здружената градска заедница во воена организација;

— врши и други работи што со Закон и други општи акти на општествено-политичките заедници и општите акти на Здружената градска заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Член 273

Работната заедница на Стручната служба организира и спроведува подготовки и презема мерки за одбрана и заштита и за работа во случај на непосредна воена опасност и во војна и за таа цел утврдува органи на народната одбрана и донесува план за народна одбрана.

За извршување на задачите од областа на народната одбрана и општествената самозаштита работната заедница обезбедува потребни финансиски средства.

VI. ЈАВНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА

1. Јавност во работата на Здружената градска заедница

Член 274

Работата на Здружената градска заедница, нејзините органи и тела и на работната заедница е јавна.

Јавноста во работата на Здружената градска заедница се остварува особено со:

— редовно известување на работните луѓе за сите прашања кои се разгледуваат и решаваат во Здружената градска заедница;

— поднесување на извештај за работа на Здружената градска заедница, нејзините органи и тела на работната заедница;

— овоздавање на услови на средствата за јавно информирање да можат да ја следат работата на Здружената градска заедница, нејзините органи и тела и работната заедница;

— јавно објужување на седниците;

— објавување на општите акти;

— организирање и спроведување на јавна расправа по наштите на општите акти

Собранието на Здружената градска заедница може да утврди и други видови на остварување на јавноста во работата на Здружената градска заедница, нејзините органи и тела и работната заедница.

Член 275

Јавноста во работата на Здружената градска заедница се остварува на начин кој овозможува работните луѓе да се запознаат со работата и работењето на Заедницата и другите прашања од значење за остварување на самоуправните права во Здружената градска заедница, да ги разгледуваат тие прашања и по нив да заземаат свои ставови.

За остварување на принципот на јавноста во работата на Здружената градска заедница одговорни се секретарот на Собранието на Здружената градска заедница, Извршниот одбор и Собранието на Здружената градска заедница.

Член 276

Здружената градска заедница обезбедува редовно, навремено, потпиолно и по содржина и по обем достапно известување на работните луѓе, делегациите и делегатите, организациите на здружениот труд, месните заедници, Собранието на градот и општините во Скопје, општествено-политичките организации, како и другите самоуправни организации и заедници за сите прашања од надлежност на работата на Здружената градска заедница.

Здружената градска заедница по остварува известувањето во смисла на став 1 од овој член особено со редовно известување за седниците на Собранието и неговите органи и тела и доставување на позначајните материјали за седници, со издавање на билтен, како, и преку средствата за јавно информирање (радио, телевизија, печат).

Член 277

Собранието на Здружената градска заедница поднесува извештај за својата работа во текот на мандатот на делегатите, пред истекот на мандатот.

Извештајот опфаќа:

- спроведување на политиката и задачите утврдени со Закон, со општествени договори и самоуправни спогодби и други самоуправни општи акти;
- остварување на правата на работниците и другите работни луѓе во областа на здравствената заштита и остварување на другите права во врска со здравствената заштита;
- остварување на планот на Здружената градска заедница во периодот за кој извештајот се поднесува;
- економско финансирањето на работите на Здружената градска заедница и здравствените организации со кои во рамките на Здружената градска заедница се врши слободна размена на трудот;
- други активности на Здружената градска заедница од значење за остварување на целите и задачите заради кои Здружената градска заедница е основана.

Извештајот од став 1 на овој член се публикува во обем и на начин кој овозможува со него да се запознаат делегациите и делегатите на работните луѓе и сите заинтересирани организации и заедници.

Член 278

Претставниците на печатот и другите средства за јавно информирање имаат право да присуствуваат на седниците на Собранието на Здружената градска заедница и неговите органи и тела за која цел навреме им се доставува известување за седниците и потребниот материјал.

Во Здружената градска заедница може да се организираат конференции за печат и да се издаваат соопштенија за печатот и другите средства за јавно информирање.

Член 279

Работните луѓе имаат право во согласност со Деловникот за работа на Собранието на Здружената градска заедница да присуствуваат на седниците на Собранието и по претходно известување на претседателот да земаат учество во расправата по прашањата кои се на дневен ред, да го изнесат своето мислење по истите и да предложат начин на решавање на тие прашања.

Член 280

Општествените договори, самоуправните спогодби и другите општи акти кои ги донесуваат или во чие донесување учествуваат органите на Здружената градска заедница не можат да влезат во сила пред нивното објавување.

Во „Службен гласник на град Скопје“ се објавуваат:

— Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници во Здружената градска заедница;

— Статутот на Здружената градска заедница;

— Планот за развој на здравствената заштита и годишните програми за негово спроведување;

— самоуправните општи акти со кои се обезбедуваат и здружуваат средства за здравствена заштита;

— самоуправните општи акти со кои се уредуваат правата во областа на здравствената заштита, како и начинот и постапката за остварување на тие права.

Самоуправните општи акти кои не се наведени во ставот 2 на овој член се објавуваат на начинот кој го утврдува Собранието на Здружената градска заедница.

Член 281

Во Здружената градска заедница се сметаат за тајна и не можат да се објавуваат податоците од значење за народната одбрана и безбедноста, како и податоците чија тајност е загарантирана со Закон. Расправата и одлучувањето за прашањата од став 1 на овој член во Собранието и неговите органи и тела се врши без присуство на јавноста.

Член 282

На јавна расправа задолжително се изнесуваат:

— нацрт на Статутот,

— нацрт програмите за развој на здравствената заштита и здравствената дејност;

— нацрт-финансискиот план на Здружената градска заедница и нацртите на одлуките на стапките на приносите;

— нацртот на планот за развој на здравствената заштита.

Собранието на Здружената градска заедница може да одлучи на јавна расправа да изнесе и други прашања од овој делокруг.

Член 283

Нацртите на актите за јавна расправа од надлежноста на Собранието на Здружената градска заедница ги утврдува Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи поинаку.

Нацртите на актите што се изнесуваат на јавна расправа се објавуваат во печатот или на друг соодветен начин.

2. Одговорност во работата

Член 284

Работата на Собранието на Здружената градска заедница, Извршниот одбор и работните тела, работната заедница и работата на носителите на функции во Здружената градска заедница е под општествена контрола.

Член 285

Секој носител на функција во Собранието на Здружената градска заедница и неговите органи и тела, кого го бира или именува Собранието, лично е одговорен на Собранието за вршењето на својата функција.

Спрема носителот на функцијата од став 1 на овој член можат да се преземаат мерки и тоа: опомена, сменивање и разрешување од должноста.

Деловникот на Собранието на Здружената градска заедница, поблиску ја регулира постапката за утврдување на личната одговорност на носителите на функции во Здружената градска заедница и примената на мерките од став 2 на овој член.

Носителот на функција во Здружената градска заедница има право да поднесе оставка на функцијата.

Член 286

Колективна одговорност пред Собранието на Здружената градска заедница носат Извршниот одбор и работните тела на Собранието.

Ако Собранието утврди дека работата на Извршниот одбор и работните тела е опротивна на утврдената политика и е штетна за Здружената градска заедница може да го отповика тој орган или тело во целина или само поодделни членови.

Член 287

Секоја организација на здружен труд, месна заедница, општествено-политичка организација, Собор на Собранието, Одборот за самоуправни контрола, делегациите и делегатите, како и работните луѓе имаат право да покренат иницијатива за утврдување на одговорноста на носителите на функциите во Здружената градска заедница.

Иницијативата за утврдување на одговорноста се дава во писмена форма и мора да биде образложена и потпишана.

Собранието на Здружената градска заедница е должно по покренатата иницијатива да формира Комисија со задача да ја утврди фактичката состојба и во согласност со тоа да му предложи на Собранието преземање на соодветни мерки. За преземаните мерки Собранието го известува поднесувачот на иницијативата.

VII. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ

Член 288

Во остварувањето на правата, обврските и одговорностите на Здружената градска заедница утврдени со Закон, Самоуправната спогодба за здружување и овој статут, Собранието на Здружената градска заедница донесува односно склучува самоуправни општи акти со кои се уредуваат општествено-економските и другите самоуправни односи во Здружената градска заедница, односите со општинските заедници и здравствените организации, како и со другите самоуправни организации и заедници со кои се уредуваат други прашања од делокругот на Здружената градска заедница.

Собранието на Здружената градска заедница склучува општествени договори и самоуправни спогодби со кои на општ начин се уредуваат самоуправните односи и донесува: Статут, планови и програми за работа и развој, одлуки и правилници.

Извршниот одбор на Собранието на Здружената градска заедница, во извршувањето на своите извршни функции или врз основа на посебно овластување дадено со самоуправен општ акт на Собранието, донесува одлуки и упатства.

Собранието на Здружената градска заедница, Одборот за самоуправната контрола, Соборот на Собранието и Извршниот одбор донесуваат Деловник за својата работа.

Член 289

Иницијатива за донесување на самоуправен општ акт од делокругот на Здружената градска заедница можат да дадат работните луѓе непосредно или преку своите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, делегациите и делегатите, Одборот за самоуправни контрола, работните тела и секретарот на Собранието на Здружената градска заедница.

Собранието на Здружената градска заедница, Извршниот одбор или работно тело на Собранието што ќе го овласти Собранието должни се подносителот на иницијативата да го известат како е постапено по иницијативата.

Член 290

Самоуправните општи акти во Здружената градска заедница се донесуваат по претходно спроведена постапка за нивно донесување.

Начинот и постапката за донесување на самоуправните општи акти поблиску се уредува со Деловникот за работа на Собранието на Здружената градска заедница.

Член 291

Самоуправните општи акти од член 332 од овој статут влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а со исклучок од денот на објавувањето.

Самоуправните општи акти од став 1 на овој член се применуваат од денот на нивното влегување во сила, доколку со самиот акт како ден на почетокот на приманата не е утврден некој нареден ден.

Исклучително од став 2 на овој член, со самоуправниот општ акт може да се предвиди актот во целина или поодделни негови одредби да имаат повторно дејство само ако тоа го допушта природата на односите кои со актот се уредуваат и ако со тоа корисниците на здравствената заштита не се доведуваат во неповолна положба во поглед на своите права и обврски од здравствената заштита.

Член 292

Со предлогот на секој самоуправен општ акт предлагачот е должен да даде образложение.

Во образложението од став 1 на овој член предлагачот е должен да ги изнесе општествено-економските, правните и другите причини кои влијаеле на утврдувањето на основните решенија во предлогот на актот, осврт на расправата ако во претходната фаза на подготвувањето на актот таква расправа била организирана, дали за извршување на тој акт се потребни материјални средства, обемот и изворите на тие средства, како и дали се обезбедени организациони, кадровски и други услови потребни за извршување на тој акт.

VIII. ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА ЗАЕДНИЦАТА СО ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Член 293

Со цел за што попотполно остварување на правата, должностите и задачите на Заедницата, Собранието на Здружената градска заедница остварува соработка со Собранието на градот, Градскиот совет на синдикатите, Градската конференција на ССРН, Градскиот комитет на Сојузот на комунистите и другите општествено-политички организации, а посебно при утврдувањето на политиката на развојот на здравствената заштита и остварувањето на таа политика, за прашањата за развојот на самоуправните општествено-економски односи, унапредување на самоуправното спогодување и општествено доповарање и унапредување на делегатското одлучување и самоуправните односи во Здружената градска заедница.

Собранието, неговите собори и Извршниот одбор, ооздаваат услови и развиваат активности со кои овозможуваат што поцелосна соработка со органите и организациите од став 1 на овој член и за таа цел особено ги разгледуваат мислењата, предлозите и иницијативите кои тие органи и организации им ги упатуваат, формираат заеднички работни тела и развиваат други видови на соработка.

Член 294

Во постапката на подготвувањето на самоуправните спогодби и другите самоуправни општи акти, како и плановите и програмите за работа и развој и другите позначајни акти, Собранието на Здружената градска заедница и неговите органи соработуваат со органите на Собранието на градот, општествено-политичките организации во градот, организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од другите општествени дејности.

Образложението на предлогот на актот што се упатува до Собранието на Здружената градска заедница на разгледување и усвојување задолжително

ги одржи и забелешките и мислењата на заинтересираните самоуправни организации и заедници и нивните органи како и образложението на предлагачот во поглед на тие забелешки и мислења.

Член 295

Собранието на Здружената градска заедница во согласност со законот, Статутот на град Скопје и овој статут, рамноправно одлучува со надлежниот собор на Собранието на градот за сите прашања од областа на здравствената заштита кои се во надлежност на Собранието на градот.

Во согласност со Статутот на Собранието на град Скопје Собранието на Здружената градска заедница има право на иницијатива и право на предлагач спрема Собранието на градот за сите прашања од областа на здравствената заштита кои се во надлежност на Собранието на градот.

Право на иницијатива и право на предлагач има и Собранието на град Скопје спрема Собранието на Здружената градска заедница за сите прашања од надлежност на Здружената градска заедница.

Член 296

Меѓусебната соработка на органите на Собранието на градот Скопје и Здружената градска заедница се состои посебно во следното:

— во планирањето на развојот на здравствената заштита и негово усогласување со општествениот план за развој на општествено-политичката заедница.

— во утврдување на обемот на средствата за реализирање на целите и задачите во областа на здравствената заштита;

— во унапредување на општественото договарање и самоуправно опогодување и развој на делегатскиот систем во областа на здравствената заштита.

Член 297

Собранието на Здружената градска заедница може со Собранието на градот, со Собранието на општинските заедници за здравствена заштита и соработката на другите самоуправни интересни заедници во областа на општествените дејности во градот да формираат заеднички работни тела за вршење на работи од заеднички интерес во кои учествуваат и претставниците на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, на Сојузот на синдикатите, Сојузот на комунистите, Сојузот на Социјалистичката младиница и Сојузот на здруженијата на борците од НОБ.

Со актот за основање на заедничко работно тело од став 1 на овој член се утврдуваат неговите задачи и делокругот, како и начинот на изборот на претставниците на поодделни органи и организации.

Член 298

Заради унапредување на здравствената заштита, Здружената градска заедница соработува непосредно со стручни, научно истражувачки и други организации и здруженија кои можат да придонесат за решавање на одредени прашања од интерес за дејноста на Здружената градска заедница.

IX. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ НА ЗАЕДНИЦАТА

Член 299

Стручните, правно-нормативните, аналитичките, финансиските и административните работи на Здружената градска заедница ги врши заедничка Стручна служба на Здружената градска заедница, општинските заедници и на Основната заедница на пензионерите и инвалидското осигурување на град Скопје и на општинските заедници за старосно осигурување на земјоделците.

Член 300

Самоуправниот општ акт за основањето и основните на организацијата за заедничката Стручна служба го донесуваат соработниците на заедниците основачи.

Заедничката Стручна служба е организирана како работна заедница.

Член 301

Заедничката стручна служба може врз основа на самоуправни спогодба што заедниците основачи ќе ја склучат со други самоуправни организации и заедници да врши одредени стручни, аналитички, правни, управни, административни, финансиски и други работи на тие организации и заедници.

Член 302

За потребите на Здружената градска заедница заедничката стручна служба ги врши следните работи:

1. ги организира седниците на самоуправните органи на Здружената градска заедница, изготвува извештаи од седниците, записници, заклучоци и ја оформува и средува документацијата на самоуправните органи;

2. изготвува анализи и информации и други материјали за самоуправното интересно организирање во здравството и за функционирањето на делегатскиот систем;

3. ги врши работите на подготовките и спроведувањето на изборите на делегатите во Собранието;

4. изготвува самоуправни спогодби, статут и други самоуправни општи и други акти од надлежност на Здружената градска заедница;

5. правно ги оформува актите и документите што се предмет на разгледување и одлучување во рамките на Собранието;

6. ги врши работите на подготовките и спроведувањето на јавната расправа по нацртите на самоуправните општи акти и другите документи на заедницата, подготовките за објавување во службените гласила;

7. ги врши работите на информирање на делегатите, делегатите и работните луѓе;

8. подготвува и уредува гласило, соработува со средствата за јавно информирање и ја информира јавноста за работата на Здружената градска заедница и обезбедува и ракува со стручните материјали;

9. ги изготвува самоуправните спогодби и другите самоуправни општи акти и материјали во врска со слободната размена на трудот и ја следи и ја анализира нивната реализација;

10. ги врши работите во врска со склучувањето на спогодбите и договорите со здравствените организации за укажување здравствена заштита и врши контрола на извршувањето на тие спогодби и договори;

11. врши работи на правно застапување во имотно правните и другите односи;

12. изготвува планови и програми за развој на здравствената заштита и здравствената дејност и финансиски планови на Здружената градска заедница;

13. ги следи и анализира состојбите и потребите во областа на здравствената заштита и изготвува анализи, извештаи, информации за работа и остварување на развојната политика на Здружената градска заедница;

14. ги следи, анализира и ги извршува работите на спроведувањето на инвестиционата политика на Здружената градска заедница и изготвува анализи, информации и извештаи;

15. ракува со средствата на Здружената градска заедница во согласност со Закон и други прописи, општествени договори, самоуправни спогодби и други самоуправни општи акти на Заедницата;

16. се грижи за наплата на придонесите за здравствена заштита;

17. врши исплата на средствата за здравствена заштита на здравствените организации врз основа на самоуправни општи и други акти;

18. изготвува периодични пресметки и завршни сметки за средствата на Здружената градска заедница и информации и анализи за остварување на нивните приходи и расходи;

19. прешава во прв степен за правата од здравствена заштита што произлегуваат од Законот, овој статут и од конвенциите и другите меѓународни споразумени и договори;

20. преку лекарските комитети врши оценка на работната способност и оценка за здравствената состојба на работниците и другите работни луѓе во случаите определени со Статутот и другите општи акти на здружената градска заедница;

21. води евиденции во врска со работењето на Здружената градска заедница;

22. врши работи во врска со народната одбрана и општествено-политичката самозаштита;

23. соработува со органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации, здруженијата, сојузите, месните заедници, организациите на здружен труд и стручните институции во врска со работите од надлежност на Здружената градска заедница;

24. ги врши административните и техничките работи во врска со работата на самоуправните органи на Здружената градска заедница;

25. врши и други стручни, финансиски и административни работи што произлегуваат од законските и другите прописи и самоуправните општи акти на Здружената градска заедница.

Член 303

Работниците во Стручната служба во рамките на правата, обврските и одговорностите утврдени со Закон и со самоуправниот општ акт за основање, организација и делокруг на Стручната служба со самоуправен општ акт ја утврдуваат внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи и утврдуваат таква структура и број на вработени што ќе обезбеди навремено и успешно извршување на сите задачи утврдени со овој статут и други општи акти.

Член 304

Стручната служба задачите од утврдениот делокруг ги остварува во рамките на програмата за работа што ја донесува секоја година во согласност со програмата за работа на Здружената градска заедница и со утврден број на кадри.

Програмата од претходниот став, со планот за потребните кадри Советот на работната заедница му ја поднесува на Собранието на Здружената градска заедница на усвојување заедно со извештај за работа од претходната година.

Член 305

Работниците на Стручната служба стекнуваат доход во однос на слободна размена на трудот со Здружената градска заедница.

Основ за стекнување на доход на Стручната служба претставува извршувањето на задачите од годишната програма за работа.

Доходот на Стручната служба што го стекнува во однос на слободна размена со Здружената градска заедница го чинат средствата за лични доходи и заедничката потрошувачка, а се утврдува секоја година со Самоуправна спогодба склучена помеѓу Здружената градска заедница и заедничката Стручна служба.

Член 306

Работниците на Стручната служба се должни по налог на секретарот на Собранието на Здружената градска заедница да извршуваат и задачи кои не се утврдени со Програмата за работа на Стручната служба, ако со тоа се попречува настапувањето на штета, во случај на измена на прописите и ако тоа го побараат Собранието, неговите органи и тела на Одборот за самоуправна контрола.

За извршување на задачите што не се утврдени со Програмата за работа на Стручната служба и за чие извршување не се обезбедени средства, Собранието на Здружената градска заедница обезбедува средства со посебна одлука.

Член 307

Работното време на работните луѓе во Стручната служба изнесува 42 часа седмично.

Распоредот на работното време во текот на седмицата се утврдува со општ акт на Стручната служба во согласност со Собранијата на заедничките работодавачи.

За обавување на одделни работи и работни задачи може да се воведат и работа во смени со посебна одлука на надлежниот орган на Стручната служба во согласност со Собранијата на заедничките работодавачи.

Член 308

Стручната служба за својата работа одговара пред Собранието на Здружената градска заедница.

Стручната служба е должна да поднесува годишни извештаи за работа и други извештаи за работењето.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 309

Сите општи акти донесени од Собранието на Здружената градска заедница пред донесувањето на овој статут ќе се улогласат со овој статут најдоцна во рок од една година по неговото влегување во сила.

Член 310

Со денот на влегувањето во сила на овој статут престануваат да важат:

1. Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје,
2. Одлуката за утврдување на органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје

Член 311

Лицата избрани и именувани во Здружената градска заедница врз основа на актите од претходниот член ги задржуваат правата стекнати врз основа на овие акти до истекот на времето за кое се избрани.

Член 312

Овој статут се објавува по прибавување на согласност од Собранието на град Скопје, а влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-4276/8

21 мај 1985 година
Скопје

Претседател,
Борис Јаневски, с. р.

Огласен дел

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Тони Андевски, Куманово. (3205)
- Свидетелство за VIII одделение на име Миле Николовски, Куманово. (3206)
- Свидетелство на име Стевче Ангеловски, Кратово. (3208)
- Свидетелство на име Благојка Јаќимова, Кратово. (3210)
- Свидетелство за IV одделение на име Коле Донеv, Кратово. (3211)
- Свидетелство за IV одделение на име Давидовска Драгица, Крива Паланка. (3212)
- Свидетелство за VIII одделение на име Емир Џемаљи, Тетово. (3213)
- Свидетелство за IV одделение на име Беќир Јусуфи, Тетово. (3214)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цавит Мислими, Тетово. (3214)

- Свидетелства од I до IV година на име Раметула, Садика, Тетово. (3215)
- Свидетелство за I година на име Бислим Мемши, Тетово. (3216)
- Свидетелства за I и II година на име Туријан Јакупи, Тетово. (3218)
- Свидетелство за V клас на име Нехат Рамадани, Тетово. (3219)
- Свидетелство за IV клас на име Аким Сулејмани, Тетово. (3220)
- Свидетелство за IV одделение на име Гуземе Адил, Гостивар. (3221)
- Свидетелство за IV одделение на име Бекири Зеда, Гостивар. (3222)
- Свидетелство на име Вејсел Хадари, Гостивар. (3223)
- Свидетелство за VIII одделение на име мукрем Хасипи, Гостивар. (3224)
- Свидетелство за II година на име Миради Велу, Гостивар. (3225)
- Свидетелство за III година на име Бедри Фезлиу, Гостивар. (3226)
- Свидетелства од I до III година на име мита Точева, Кочани. (3227)
- Свидетелства за I и II клас на име Паите Колев, Кочани. (3228)
- Свидетелство за I година на име Фиданчо Ангелов, Кочани. (3229)
- Свидетелство на име Ванчо Илиевски, Делчево. (3230)
- Свидетелство на име Миле Јовановски, Делчево. (3231)
- Свидетелство на име Ванчо Илиевски, Делчево. (3232)
- Свидетелство за IV одделение на име Зорка Тацева, Струмица. (3233)
- Работна книшка на име Феизик Виво, Скопје. (3234)
- Ученичка книшка од I година на име Груновски Сашо, Скопје. (3235)
- Работна книшка на име Слободан Темелковски, Скопје. (3236)
- Свидетелства од I, II, III и IV година и диплома за завршено гимназија на име Василевска Љубинка, Прилеп. (3237)
- Свидетелства за II година на име Шилинкови Марјан, Прилеп. (3238)
- Свидетелства за VIII одделение на име Аница Николовска, Прилеп. (3239)
- Диплома за завршен испит на име Маневски Владо, Титов Велес. (3240)
- Диплома за хемиски техничар на име Гошева Г. Родна, Титов Велес. (3241)
- Свидетелство за III година на име Митрески Бранко, Титов Велес. (3242)
- Свидетелство за III година на име Костев Илчо, Титов Велес. (3243)
- Свидетелство на име Биљана Атанасова, Титов Велес. (3244)
- Свидетелство на име Сузана Кузмановска, Титов Велес. (3245)
- Свидетелство за VIII одделение на име Василевска Лилјана, н. Чашка, Титов Велес. (3246)
- Свидетелство на име Мирјана Блажева, Неготино. (3247)
- Свидетелства за I и II година на име Веса Колева, Неготино. (3248)
- Свидетелство за I година на име Маре Бреслиева, Неготино. (3249)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Спасов, Неготино. (3250)
- Свидетелство за II клас на име Гоце Илиевски, Неготино. (3251)
- Свидетелство за II година на име Сарита Андова, Неготино. (3252)
- Свидетелство за II година на име Веска Зафирова, Неготино. (3253)
- Свидетелство за II година на име Андријана Јованова, Неготино. (3254)
- Свидетелство за II година на име Надица Панова, Неготино. (3255)
- Свидетелство за I година на име Роска Ристева, Неготино. (3256)
- Свидетелство за II година на име Ангелчо Андов, Неготино. (3257)
- Уверение за прицводство на бели печива бр. 3100 на име ибраим Махмути, Тетово. (3258)
- Свидетелства од I до IV клас на име Мерите Рустеми, Тетово. (3259)
- Свидетелство за KB металостругар на име Хаиру Латифовиќ, Тетово. (3260)
- Свидетелство за II година на име Гзиме Халити, Тетово. (3261)
- Свидетелства од I до IV година на име Белим Далипи, Тетово. (3262)
- Свидетелства од IV до VIII одделение на име Садуш Асеим, Тетово. (3263)
- Свидетелство за IV одделение на име Младен Илиевски, Тетово. (3264)
- Свидетелство за VI одделение на име Бујамин Калеми, Тетово. (3265)
- Свидетелство за VIII одделение на име Абдулник Селики, Тетово. (3266)
- Свидетелство на име Бурхан Демири, Тетово. (3267)
- Свидетелство на име Мирче Савески, Тетово. (3268)
- Свидетелство за VIII одделение на име Абдураим Сулејмани, Тетово. (3269)
- Свидетелства од I до IV година на име Љатиф Зулбеари, Тетово. (3270)
- Свидетелства од I до IV година, на име Раметула Садика, Тетово. (3271)
- Лична карта и возачка дозвола на име Ферати Азиз, с. Жеровјане, Тетово. (3272)
- Работна книшка на име Ибраим Амети, Тетово. (3273)
- Свидетелство за VIII одделение на име Муртеза Ибиши, Тетово. (3274)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лазам Блереми, Тетово. (3275)
- Ученичка книшка на име Милена Стојческа, Тетово. (3276)
- Свидетелство за I и II клас на име Газмена Ариф Тетово. (3277)
- Ученичка книшка на име Марин Стојаноски, Гостивар. (3278)
- Свидетелство за I година на име Душко Николовски, Гостивар. (3279)
- Свидетелство на име Бејтула Исмаили, Гостивар. (3280)
- Свидетелство за I година на име Ружа Трајкоска, Гостивар. (3281)
- Диплома на име Садик Фејзоски, Гостивар. (3282)
- Свидетелство на име Арфан Ефиду, Гостивар. (3283)
- Работна книшка на име Ајрадин Алими, Гостивар. (3284)
- Свидетелство за V одделение на име Лидија Николовска, Гостивар. (3285)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Илбер Адеми, Гостивар. (3286)
- Здравствена легитимација на име Смилјана Тофиловска, Гостивар. (3287)
- Работна книшка на име Реџеп Нухија, Гостивар. (3288)
- Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Велиновска, Гостивар. (3289)
- Свидетелства за I, II и III година на име Зулкадри Фејзи, Гостивар. (3290)
- Свидетелства за I и II година на име Атанасоска Газанкова, Штип. (3291)
- Здравствена легитимација на име Снежана Атанасоска, Штип. (3292)
- Свидетелство за I година на име Билјана Николова, Штип. (3293)
- Диплома на име Снежана Илиќ, Штип. (3294)
- Свидетелство за II година на име Драги Костадинов, Штип. (3295)
- Свидетелство за IV година и за завршен испит на име Наташа Горѓиевска, Штип. (3296)
- Свидетелство за завршен испит на име Лидија Василевска, Штип. (3297)
- Свидетелства од I до IV клас на име Валентина Чамушева, Штип. (3298)
- Свидетелства за I и III година и за завршен испит на име Трајко Јованов, Штип. (3299)
- Работна книшка на име Невена Голчевска, Берово. (3300)
- Свидетелство за VIII одделение на име Олгица Паунова, Делчево. (3301)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ванче Костадинов, Пробиштип. (3302)

- Лична карта на име Македонка Вукова, Радовиш.
Свидетелства за I и II година на име Славко Илиев, Радовиш. (3307)
Свидетелство на име Маријана Стојанова, Радовиш. (3308)
Свидетелство од I година на име Татјана Мариновска, Скопје. (3309)
Свидетелство од I година на име Лидија Митрева, Скопје. (3310)
Работна книшка на име Гордана Стојановиќ, Скопје. (3311)
Работна книшка на име Љунка Ивановска, с. Драчево, Скопје. (3312)
Работна книшка на име Борис Ангеловски, Скопје. (3313)
Ученичка книшка на име Стефаноски, Дејан, Прилеп. (3314)
Свидетелство за завршено средно образование на име Алески Роберто, Прилеп. (3315)
Ученичка книшка на име Јанческа Лепа, с. Тројкрсти, Прилеп. (3316)
Свидетелство за II клас на име Горан Додевски, Куманово. (3317)
Свидетелства за I и II клас на име Марјан Павловски, Куманово. (3318)
Свидетелства од I до IV година и за завршен испит на име Лидија Стојанова, Куманово. (3319)
Свидетелства од I до IV година на име Тони Андевски, Куманово. (3320)
Ученичка книшка на име Влајко Златановски, Куманово. (3321)
Свидетелство за II година на име Спасе Стевковски, Куманово. (3322)
Работна книшка на име Џељаљ Селими, Куманово. (3323)
Свидетелство на име Николче Јовановски, Крива Паланка. (3324)
Свидетелство на име Лиле Стојановска, Крива Паланка. (3325)
Уверение за завршен градежен курс на име Милески Миливај, с. Прешево, Македонски Брод.
Свидетелство за VIII одделение на име Наков Тодор, (3327)
Ученичка книшка за II година на име Пецо Стефановски, Титов Велес. (3329)
Диплома на име Родна Гошева, Титов Велес.
Свидетелство на име Тони Коленковски, Титов Велес. (3331)
Свидетелство за III клас на име Атанас Стојчев, Неготино. (3332)
Свидетелство за II година на име Ранка Кордова, Неготин. (3333)
Свидетелство на име Љубица Јанеска, Тетово.
Свидетелство за IV одделение на име Адил Бецети, Тетово. (3336)
Свидетелство за VIII одделение на име Ружди Кенаи, Тетово. (3337)
Свидетелство за V одделение на име Себри Бери, Тетово. (3338)
Диплома за KB Аутолакер на име Велимир Јовановски, Тетово. (3339)
Свидетелство за I година на име Весна Аврамовска, Тетово. (3340)
Свидетелство за III година на име Сермијете Идриз, Тетово. (3341)
Здравствена легитимација на име Кујтим Адеми, Тетово. (3342)
Свидетелства од I до IV година и диплома на име Муарем Сејфулаи, Гостивар. (3343)
Свидетелство за VIII одделение на име Ибрахим Хаоран, Гостивар. (3348)
Работна книшка на име Миладин Заов, Кочани.
Ученичка книшка на име Зоран Николов, Кочани. (3350)
Ученичка книшка на име Драгица Глигорова, Кочани. (3351)
Ученичка книшка на име Николчо Спасевски, Кочани. (3352)
Свидетелство за IV година на име Роберто Нолев, Радовиш. (3353)
Свидетелство за II година на име Тања Самарова, Скопје. (3355)
Свидетелство за I година на име Драгица Шушлевска, Скопје. (3355)
Работна книшка на име Петровска Ружица, Скопје. (3356)
Работна книшка на име Рамуш Зекири, с. Маџари, Скопје. (3357)
Работна книшка на име Никола Џаневски, Скопје. (3358)
Воена книшка на име Адем Зејнула, Скопје.
Ученичка книшка на име Богоева Розе, Прилеп.
Ученичка книшка на име Блажеска Александра, Скопје. (3362)
Свидетелства за I, II и III година на име Гудески Јане, Прилеп. (3362)
Свидетелства за II, III и IV година на име Илиески Трајко, Прилеп. (3363)
Ученичка книшка на име Зоран Мајсовски, Струга. (3364)
Свидетелство за I година на име Благој Димов, Титов Велес. (3366)
Работна книшка на име Душан Јованов, Неготино. (3367)
Здравствена легитимација на име Лена Ѓорѓиева, Штип. (3368)
Свидетелство за VIII одделение на име Ташко Ѓорѓиев, Штип. (3369)
Здравствена легитимација на име Владимир Талески, Штип. (3370)
Свидетелство на име Павле Спасевски, Штип.
Здравствена легитимација на име Гордана Коцева, Штип. (3372)
Работна книшка на име Виолета Бојовска, Тетово. (6918)
Работна книшка, издадена од Кратово на име Стоименова Блашка, ул. „Никола Карев“ бр. 16. Кратово. (6948)
Работна книшка на име Величче Крстевски, Крива Паланка. (6949)
Работна книшка на име Миле Петрушевски, Куманово. (6954)
Работна книшка на име Јелена Базговска, Берово. (6971)
Работна книшка на име Чедомир Михајловски, Куманово. (41)
Работна книшка на име Чедо Бојковски, Куманово. (42)
Работна книшка на име Слободанка Ставревска, Охрид. (43)
Работна книшка на име Нури Шабани, Куманово. (104)
Работна книшка на име Зоран Николовски, Куманово. (106)
Работна книшка, издадена од Заечар на име Станковик Мите, с. Крчка, Крива Паланка. (110)
Работна книшка на име Салија Селами, Гостивар. (123)
Работна книшка на име Миле Петрушевски, Куманово. (130)
Работна книшка на име Киро Трајков, Неготино. (148)
Работна книшка на име Марика Арсовска, Штип. (181)
Работна книшка на име Елена Чекалова, Штип. (182)
Работна книшка на име Славица Трајковска, Прилеп. (297)
Работна книшка на име Верка Цветковска, Прилеп. (298)
Работна книшка, издадена од Брод Македонски на име Јагода Ристеска, с. Прешница, Брод Македонски. (304)
Работна книшка на име Моме Стојковски, Куманово. (336)
Работна книшка на име Јовановска Слободанка, с. Градец, Крива Паланка. (343)
Работна книшка бр. 4583 на име Петар Митески, Крушево. (379)
Работна книшка на име Зоран Петров, Пробиштип. (395)

- Работна книшка на име Ружа Милковска, Куманово. (417)
- Работна книшка на име Адирами Сулејмали, Тетово. (427)
- Работна книшка на име Мејреме Демири, Гостивар. (440)
- Работна книшка на име Јадранка Спасевска, Куманово. (449)
- Работна книшка на име Стојче Аллостоловиќ, Куманово. (451)
- Работна книшка на име Марјан Илиевски, Куманово. (452)
- Работна книшка на име Невзат Маричи, Тетово. (461)
- Работна книшка на име Панова Јелена, ул. „8-ма Велешка“ бр. 15, стан 10, Титов Велес. (484)
- Работна книшка на име Ајети Миваил, с. Градец, Гостивар. (499)
- Работна книшка на име Ранко Ѓорѓиев, Вилица. (505)
- Работна книшка на име Мирјана Стојанова, Радовиш. (513)
- Работна книшка на име Драган Величковски, Куманово. (516)
- Работна книшка на име Илиевски Раде, с. Борово, Крива Паланка. (520)
- Работна книшка на име Зорица Преизоска, Охрид. (521)
- Работна книшка на име Сенакја Ајрадиноски, Македонски Брод. (522)
- Работна книшка на име Муста Икмет, Македонски Брод. (523)
- Работна книшка на име Душко Соколовски, Вилица. (577)
- Работна книшка на име Драгомир Стојановски, Куманово. (584)
- Работна книшка на име Фљамире, Куманово. (585)
- Работна книшка на име Драги Стоилковски, Куманово. (586)
- Работна книшка на име Мицко Стојковски, Куманово. (587)
- Работна книшка на име Рамазан Рамадани, Гостивар. (606)
- Работна книшка на име Сребре Неделковски, Кратово. (637)
- Свидетелство на име Блаже Веланоски, Прилеп. (5531)
- Свидетелство на име Крсте Ѓорѓиевски, Прилеп. (5531)
- Свидетелства од I до IV година на име Реџеп Целадини, Куманово. (5532)
- Диплома на име Агуш Секула, Куманово. (5532)
- Свидетелства за III и IV година и диплома на име Бисим Имери, Куманово. (5533)
- Свидетелство за завршен испит на име Насер Рамадани, Куманово. (5534)
- Ученичка книшка на име Љубица Бошковска, Куманово. (5535)
- Диплома на име Скендер Рушити, Куманово. (5537)
- Свидетелство за I година на име Исмет Куртиши, Куманово. (5537)
- Работна книшка на име Рате Ивановски, Кратово. (5538)
- Работна книшка на име Јованка Стојменовска, Кр. Паланка. (5539)
- Книшка на име Миле Јакимовски, Кр. Паланка. (5541)
- Свидетелство за VIII одделение на име Недев Ацо, Т. Велес. (5541)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јованов Бошко, Т. Велес. (5542)
- Работна книшка на име Стојановска Марија, Т. Велес. (5543)
- Воена книшка на име Алил Ајдари, с. Цепчиште, Тетово. (1239)
- Сообраќајна дозвола ТЕ 362-73 на име Решад Адеми, ул. „Н. Тесла“ бр. 26, Тетово. (1241)
- Пасош издаден од СВР — Прилеп, на име Асаноски Исмаил, ул. „Беровска“ бр. 188, Прилеп. (1266)
- Свидетелство за VIII одделението, издадено од ЦОУ „Лазо Филиповски — Лавски“ на име Верка Карева, ул. „Илинденска“ бр. 17, Кавадарци. (1271)
- Работна книшка на име Зоран Стоилков, Штип. (1150)
- Работна книшка на име Ило Павлов, Кочани. (1154)
- Работна книшка на име Симеон Петров, Вилица. (1156)
- Воена книшка, издадена од Народна одбрана — Куманово на име Шабани Авдиљ, с. Отља, Куманово. (1164)
- Воена книшка, издадена од Куманово на име Шабан Мустафовски, ул. „Средорек“ бр. 101, Куманово. (1165)
- Работна книшка на име Драган Новаковиќ, Куманово. (1166)
- Воена книшка на име Абдулсами Камили, ул. „116“ бр. 22, Тетово. (1177)
- Воена книшка на име Алиидриз Мемеди, ул. „ЈНА“ бр. 11, Струга. (1191)
- Работна книшка на име Росена Тримчевска, Тетово. (1200)
- Работна книшка на име Дестан Мемедов, Штип. (1208)
- Работна книшка на име Костадин Лазаров, Радовиш. (1221)
- Работна книшка на име Блага Стефанова, Крива Паланка. (639)
- Работна книшка на име Драга Петровска, Крива Паланка. (640)
- Работна книшка на име Абдираман Ајрули, Тетово. (651)
- Работна книшка на име Рамадан Имери, Тетово. (652)
- Работна книшка на име Мамурашид Адеми, Тетово. (659)
- Работна книшка на име Јосим Асков, Неготино. (679)
- Работна книшка на име Мифтар Абазии, Тетово. (681)
- Работна книшка на име Усеин Ѓорѓалиев, Радовиш. (696)
- Работна книшка на име Страшко Спасовски, Скопје. (719)
- Работна книшка на име Јован Мишевски, Куманово. (724)
- Работна книшка на име Амза Мустафов, Штип. (736)
- Работна книшка на име Димитар Стојанов, Радовиш. (740)
- Работна книшка на име Иван Ефремов, Пробиштип. (741)
- Работна книшка на име Ласте Колевски, Куманово. (745)
- Работна книшка и договори на име Мери Петковска, Куманово. (746)
- Работна книшка и договори на име Мирјана Петковска, Куманово. (747)
- Работна книшка на име Слободан Николовски, Куманово. (748)
- Работна книшка на име Абдула Мехмеџи, Гостивар. (762)
- Работна книшка на име Снежана Кадриева, Скопје. (777)
- Работна книшка на име Ивица Тасиќ, Куманово. (778)
- Работна книшка на име Трајко Иванов, Кратово. (779)
- Воена книшка на име Небојска Стојановски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 23, Тетово. (794)
- Работна книшка на име Мурат Амети, Тетово. (795)
- Воена книшка на име Абдија Нејазии, с. Цепчиште, Тетово. (823)
- Воена книшка на име Мусли Османи, с. Пирок, Тетово. (826)
- Возачка дозвола бр. 997, издадена од ОВР Македонски Брод на име Караманески Нијазиија, с. Пласница, Македонски Брод. (881)
- Работна книшка на име Рамадан Демиров, Неготино. (883)
- Работна книшка на име Марјан Кузмановски, Куманово. (896)

Работна книшка на име Дашмир Хајдари, ул. „Бл. Тоска“ бр. 104, Тетово. (904)
 Работна книшка на име Драги Кокинарков, Штип. (935)
 Работна книшка на име Нада Симонова, Битола. (5838)
 Свидетелство за V одделение на име Маре Горшевска, Прилеп. (5839)
 Свидетелство за IV одделение на име Стојанка Бошевска, Прилеп. (5840)
 Свидетелство од I до IV клас и диплома на име Фердин Селимани, Куманово. (5841)
 Свидетелство за I година на име Захачева Родна, Д. Капија. (5843)
 Здравствена легитимација на име Казибан Бајрами, Тетово. (5844)
 Свидетелство за V и VI одделение на име Насер Османи, Тетово. (5845)
 Свидетелство за VI одделение на име Сатки Јанузи, Тетово. (5846)
 Книшка на име Раметула Реџеџи, Тетово. (5847)
 Свидетелство на име Беладин Хасани, Тетово. Здравствена легитимација на име Кадира Изаири, Тетово. (5849)
 Свидетелство на име Фаџил Етеми, Тетово. Диплома на име Џефер Мислими, Тетово. Свидетелство за IV клас и завршен испит на име Ѓзим Дервиши, Гостивар. (5852)
 Свидетелство за I клас на име Абдулкадр Бајрами, Гостивар. (5853)
 Свидетелство за VI одделение на име Манир Мустафа, Гостивар. (5854)
 Здравствена легитимација на име Лидија Николова, Штип. (5855)
 Здравствена легитимација на име Ленче Манева, Штип. (5857)
 Работна книшка на име Санија Арсманова, Штип. (5858)
 Диплома на име Ванчо Јованов, Штип. (5859)
 Свидетелство на име Миленка Гелева, Штип. Индекс бр. 1062 на име Ванчо Јованов, Штип. Диплома на име Драган Арменски, Берово. (5862)
 Диплома на Ванчо Догозански, Берово. (5863)
 Пасош на име Васил Киров, Кочани. (5864)
 Пасош 776862 на име Васко Јовевски Скопје
 Воена книшка на име Салид Џемал, Скопје
 Воена книшка на име Алексов Драги, Скопје. Индекс на име Блафа Борческа, Битола. (5868)
 Здравствена легитимација на име Никола Јовановски, Тетово. (5869)
 Диплома на име Јоим Лазоми, Тетово. (5870)
 Диплома на име Бардил Лазоми, Тетово. (5871)
 Диплома на име Берат Идризи, Тетово. (5872)
 Свидетелства од I до IV година на име Мурдин Исени, Тетово. (5873)
 Свидетелство за I година на име Самет Рушти, Тетово. (5874)
 Свидетелство за VIII одделение на име Алирами Џафери, Тетово. (5875)
 Свидетелство за VIII одделение на име Гајур Усеини, Тетово. (5876)
 Свидетелство од V до VIII одделение на име Таип Кедиши, Тетово. (5877)
 Свидетелство за VIII одделение на име Зекирија Казими, Тетово. (5878)
 Здравствена легитимација на име Даут Идризи, Тетово. (5879)
 Здравствена легитимација на име Шериф Џека, Тетово. (5880)
 Диплома на име Секти Рустеми, Гостивар. (5881)
 Свидетелство за VIII одделение на име Илинка Крстеска, Гостивар. (5882)
 Свидетелство на име Мирка Џамбоска, Штип

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Собрание на општина Центар, Општински секретаријат за народна одбрана — Скопје“ се огласува за неважен.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 21 од 2. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-41-1-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на ООЗТ 33 „Штучанка“ — с. Штука — Струмичко со ООЗТ — Основна организација на здружен труд на кооперанти, с. Штука/Струмичко.

Основната организација ги врши следните дејности: кооперација со индивидуалните земјоделски производители од с. Штука, а и пошироко каде што нема регистрирано земјоделски задруги; унапредување на земјоделското и сточарското производство во село; откуп и промет на земјоделски производи кои се произведени по пат на кооперација помеѓу ООЗТ на кооперанти во состав на 33 „Штучанка“ — с. Штука и индивидуалните земјоделски производители од селото; набавка и продажба на репроматеријали за здружените земјоделски производители; набавка на земјоделски машини и орудија; преземање на земја од здружените земјоделски производители кои се неспособни и изнемоштени лица заради нивно социјално згрижување.

Основната организација има неограничени овластувања во правниот промет со трети лица.

За обврските во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

Сpreма другата ООЗТ основната организација одговара ограничено солидарно.

Сpreма Земјоделската задруга основната организација одговара неограничено солидарно.

В. д. директор на ООЗТ е Кирил Јанов, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 21/86. (146)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 25/86 го запиша во судскиот регистар основањето на откупен пункт — деловна единица на Земјоделската задруга „Југострумица“ — с. Еднокукево, Струмичко, со следните податоци: Земјоделската задруга „Југострумица“ — с. Еднокукево основа откупен пункт за откуп на земјоделски и сточарски производи во с. Гечерлија, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 25/86. (148)

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-то Фи. бр. 38 од 31. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-342-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Заводот за унапредување на претшколското и основното образование и воспитание на општините Берово, Вилица, Делчево и Кочани, Ц. О. — Берово, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Тодосиев Ѓорѓи се разрешува од должноста, а се именува Младеновски Славчо за директор со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 38/86. (155)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 298 од 27. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2006-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Коста Делев“, Р. О. — с. Удово, Валандово, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Пантелија Савов се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 298/86. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Срег. бр. 297 од 27. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2007-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга

„Дренак“, Р. О. — с. Собри, Валандовоко, со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Кирил Танчев се именува за директор, без ограничување. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 297/86. (150)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 93 од 12. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1428-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата односно називот и лицето овластено за застапување со следните податоци: Досегашната фирма односно назив на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, со целосна одговорност — Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ — Центар. Се брише досегашниот застапник Душан Михајловоки, секретар на Заедницата, а се запишува за нов застапник Милутин Алексовски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 93/86. (151)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 159 од 13. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2049-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделско-сточарската задруга под фирма: Земјоделско-сточарска задруга „Бошавица“, Р. О., с. Крњево — Кавадарци.

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание бр. 10 од 1. II. 1986 година, односно со самоуправниата спогодба за здружување на задругари од 1. II. 1986 година.

Основачи на задругата се: Димитров Трајче, Попов Стојан, Галабов Лазар, Димитрова Станка, Камчев Ангел, Станоев Мило, Ризов Пано, Ничков Славо, Ѓорѓиев Димо, Василев Гоко, Попов Ристо, Лазо П. Најдов, Бошков Ристо, Трајков Илија, Јанев Павле, Ѓорѓиев Круме, Леов Мишо, Атанасов Блаже, Ѓорѓиев Петар, Трајков Јован, Бошков Стако, Костадинов Ордан, Василев Ефрем, Нетко Недев, Арсов Кире, Лазар Недев, Ѓорѓиева Нада, Јованов Јован и Атанасов Лазо.

Основни дејности:
Земјоделско производство:
— пљоделство,
— овоштарство,
— лозарство,
— сточарство,
— земјоделски услуги за растително производство,
— земјоделски услуги за сточарство,
— рибарство на реки и во рибници.
Споредни дејности:
— завршни и занаетчиски работи во градежништвото (производство на градежен материјал), производство на вар, производство на режана граѓа, производство на предмети од праќи;
— производство на волнени ткаенини (јамболии, Килими и теписи);
— производство, откуп и пласман на шумски растенија и плодови;
— производство на сточарски производи и преработка на истите;
— производство на кожа и крзно;
— производство на свинска кожа, производство на ситна кожа и крзно;
— набавка и продажба на репроматеријали, земјоделски машини и орудија за работа во задругата и услуга на здружени земјоделци и кооперанти;
— производство на прехранбени производи: мелење и лулење на жито, производство на леб и тес-

тенини, производство на скроб и преработки, производство на ракија и вино, производство на добиточна храна;

— трговија на мало со прехранбени производи: леб, печива, млеко, млечни производи, зеленчук, овошје и преработки, месо, живина, риба, разни животни производи, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби;

— трговија на мало со непрехранбени производи: огрев и градежен материјал, друга трговија со мешана стока;

— трговија на големо со прехранбени производи: жита и мелнички производи, зеленчук, овошје и преработки, алкохолни пијалаци, добиток и живина, разни животни производи и производи за домашни потреби;

— трговија на големо со непрехранбени производи, трговија на големо со мешана стока, огрев и градежни материјали;

— угостителство: работнички, детски и младински одморалишта и други услуги за сместување, угостителски услуги на исхрана, ресторани со услужување, ресторани со самопослужување, ресторани за општествена исхрана, други угостителски услуги;

— занаетчиски услуги и потправки; поправки и одржување на електрични апарати за домаќинството во селските населби;

— поправка и одржување на радио и телевизиски апарати, изработка и поправка на предмети од дрво;

— физичка култура и спорт — организации, друштва, клубови и ансамбли.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските на задругата емчат и здружените земјоделци сточари супсидијарно до висината на здружениот влог од 15.000,00 дин. за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Ѓорѓиев Најдов Петар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 159/86. (152)

СОДРЖИНА

	Страна
364. Одлука за изменување на Одлуката за трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	601
365. Програма за користење на средствата за унапредување, организација и работа на органите за општествени приходи на општините за 1986 година — — — — —	601
366. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 4/86 од 5 март 1986 година — — — — —	602
367. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 258/85 од 12 март 1986 година — — — — —	602
368. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 37/86 од 19 март 1986 година — — — — —	603
369. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 104/85 од 19 март 1986 година — — — — —	604
370. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 300/85 од 19 март 1986 година — — — — —	604

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ	
248. Статут на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје — — — — —	605